

**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
И  
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА  
31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

**Скопје, април 2021**

<b>СОДРЖИНА</b>	<b>Страна</b>
<b>Извештај на независниот ревизор</b>	<b>1-2</b>
<b>Консолидирани финансиски извештаи</b>	
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	3
Консолидиран Извештај за финансиска состојба	4
Консолидиран Извештај за паричните текови	5
Консолидиран Извештај за промените во главнината	6
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи	7-36
<b>Додатоци</b>	
Додаток 1- Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Консолидирана Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**

### **Извештај за консолидираните финансиски извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Консолидираниот Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 година, како и Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот Извештај за промени во главнината и Консолидираниот Извештај за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи*

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)  
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**Мислење**

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје заклучно со 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

**Извештај за други правни и регулативни барања**

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2020 година.

Скопје, 27 април 2021 година

**Овластен ревизор**

Костадинка Китаноска

**Управител и Овластен ревизор**

Антонио Велјанов


**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**  
**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**за годината која завршува на 31 декември**

	Белешка	2020 (000) МКД	2019 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки и услуги	8	525,852	607,897
Останати оперативни приходи	9	32,040	30,047
Набавна вредност на продадени стоки	10	(348,245)	(408,121)
Трошоци за вработени	11	(87,683)	(88,007)
Расход за амортизација	18,19	(23,526)	(22,976)
Останати оперативни расходи	12	(79,100)	(96,268)
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА</b>		<b>19,338</b>	<b>22,572</b>
Приходи од финансирање	13	56	309
Расходи од финансирање	14	(7,195)	(7,141)
<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>12,199</b>	<b>15,740</b>
Данок од добивка	15	(4,142)	(2,871)
<b>НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ</b>		<b>8,057</b>	<b>12,869</b>
<b>Друга сеопфатна добивка:</b>			
Курсни разлики од преведување на странски валути		-	342
<b>Вкупно друга сеопфатна добивка</b>		<b>-</b>	<b>342</b>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>		<b>8,057</b>	<b>13,211</b>
<b>Нето добивка (загуба) на:</b>			
Сопствениците на матичното друштво		7,448	10,347
Неконтролирачкото учество во подружниците		609	2,522
		<b>8,057</b>	<b>12,869</b>
<b>Основна заработувачка по акција (во МКД)</b>	17	<b>104</b>	<b>166</b>

Управниот Одбор на Аутомакедонија АД Скопје на 26.04.2021 ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување.

Скопје, 26.04. 2021



**Генерален Директор**  
**Игор Илиевски**

**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**  
**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември**

	Белешка	2020 (000) МКД	2019 (000) МКД
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	18	242,819	263,400
Недвижности дадени под закуп	19	103,494	105,786
Долгорочни побарувања од купувачи		17,478	30,058
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>363,791</b>	<b>399,244</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	21	124,603	100,607
Побарувања од купувачи	22	178,625	81,932
Побарувања за дадени аванси	23	5,323	9,946
Останати тековни средства	24	9,759	10,247
Парични средства	25	23,715	27,933
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>342,025</b>	<b>230,665</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>705,816</b>	<b>629,909</b>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина</b>			
Акционерски капитал	26	191,648	191,648
Сопствени акции (-)		(8,000)	(8,000)
Резерви		96,872	91,808
Објективна вредност и останати резерви	26	(51,759)	(51,759)
Акумулирана добивка		98,979	96,596
		<b>327,740</b>	<b>320,293</b>
Неконтролирачко учество		11,363	10,754
<b>Вкупно главнина</b>		<b>339,103</b>	<b>331,047</b>
<b>Нетековни обврски</b>			
Долгорочни кредити	27	98,506	109,565
Одложени приходи	28	46,755	47,009
<b>Вкупно нетековни обврски</b>		<b>145,261</b>	<b>156,574</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	29	67,113	20,841
Обврски за примени аванси	30	3,434	2,831
Краткорочни кредити и позајмици	28	99,991	64,562
Тековен дел на долгорочни кредити	28	33,945	43,021
Останати краткорочни обврски и ПВП	31	16,969	11,033
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>221,452</b>	<b>142,288</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>366,713</b>	<b>298,862</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>705,816</b>	<b>629,909</b>

**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**  
**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**за годината која завршува на 31 декември**

	<b>Бел.</b>	<b>2020</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2019</b> <b>(000) МКД</b>
<b>Парични текови од оперативни активности</b>			
<b>ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>12,199</b>	<b>15,740</b>
<b>Усогласување за:</b>			
Амортизација на недвижности, постројки и опрема	18	18,473	16,221
Амортизација на недвижности дадени под закуп	19	5,053	6,755
Приходи од амортизација на одложени приходи	9	(2,882)	(1,393)
Курсни разлики од преведување на странски валути		-	342
Отпис на побарувања	12	1,892	2,795
Расходи за камати од кредити	14	6,278	6,898
Усогласувања		-	67
Капитална добивка од продажба на возила	9	(3,143)	(3,547)
<b>Добивка (загуба) пред промени во обртни средства</b>		<b>37,870</b>	<b>43,878</b>
Побарувања од купувачи		(83,377)	(56,202)
Дадени аванси		4,623	(1,470)
Останати тековни средства и АВР		921	305
Залихи		(23,996)	4,590
Обврски од добавувачи		46,272	1,844
Обврски за примени аванси		600	(5,833)
Останати тековни обврски и ПВР		6,043	1,660
<b>Нето пари употребени во работењето</b>		<b>(11,045)</b>	<b>(11,229)</b>
Платена камата од кредити		(6,278)	(6,898)
Платен/вратен данок од добивка		(4,712)	(1,881)
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>		<b>(22,035)</b>	<b>(20,008)</b>
<b>Парични текови од вложувачки активности</b>			
Купување на основни средства	18	(20,862)	(51,907)
Продажби на основни средства	18	23,352	24,307
<b>Нето парични текови од вложувачки активности</b>		<b>2,490</b>	<b>(27,600)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
Искористени (отплатени) кредити	28	15,294	54,332
Исплатени дивиденди и награди		32	(2,339)
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>		<b>15,326</b>	<b>51,993</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на парични средства</b>		<b>(4,219)</b>	<b>4,385</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>25</b>	<b>27,933</b>	<b>23,548</b>
<b>Парични средства на крајот од годината</b>	<b>25</b>	<b>23,714</b>	<b>27,933</b>

**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**  
**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември**

	Акционерски капитал	Сопствени акции	Резерви	Објективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
<b>Во (000) МКД</b>								
<b>Состојба на 1 јануари 2019</b>	<b>191,648</b>	<b>(8,000)</b>	<b>81,158</b>	<b>(51,759)</b>	<b>95,808</b>	<b>308,854</b>	<b>11,233</b>	<b>320,087</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>								
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	10,347	10,347	2,522	12,869
Курсни разлики од преведување на странски валути	-	-	342	-	-	342	-	342
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>342</b>	<b>-</b>	<b>10,347</b>	<b>10,689</b>	<b>2,522</b>	<b>13,211</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>								
Распределба за резерви	-	-	515	-	(515)	-	-	-
Распределба за реинвестирана добивка	-	-	9,793	-	(9,793)	-	-	-
Распределба за бруто дивиденди на акционери на матичното друштво	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за дивиденди на малцински сопственици	-	-	-	-	-	-	(3,000)	(3,000)
Разлика од претходни години					56	56	-	56
Добивка/Загуба од ликвидирање и продажба на подружници	-	-	-	-	693	693	-	693
<b>Состојба на 31 декември 2019</b>	<b>191,648</b>	<b>(8,000)</b>	<b>91,808</b>	<b>(51,759)</b>	<b>96,595</b>	<b>320,292</b>	<b>10,755</b>	<b>331,047</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>								
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	7,448	7,448	609	8,057
Курсни разлики од преведување на странски валути	-	-	(28)	-	28	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(28)</b>	<b>-</b>	<b>7,476</b>	<b>7,448</b>	<b>609</b>	<b>8,057</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>								
Распределба за резерви	-	-	255	-	(255)	-	-	-
Распределба за реинвестирана добивка	-	-	4,837	-	(4,837)	-	-	-
Распределба за бруто дивиденди на акционери на матичното друштво	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за дивиденди на малцински сопственици	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика од претходни години	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/Загуба од ликвидирање и продажба на подружници	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2020</b>	<b>191,648</b>	<b>(8,000)</b>	<b>96,872</b>	<b>(51,759)</b>	<b>98,979</b>	<b>327,740</b>	<b>11,364</b>	<b>339,103</b>

## **АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје** **БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

---

### **1. Основни податоци и дејност**

Основната дејност на акционерското друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото или Групацијата”) е трговија на мало со делови и прибор за моторни возила. Покрај оваа Друштвото ги обавува и следните дејности:

- продажба, одржување и поправка на моторни возила и моторцикли, продажба на мало на моторни горива;
- трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и моторцикли;
- трговија на мало, освен трговија со моторни возила и моторцикли, поправка на предмети за лична употреба и за домаќинството;
- сообраќај, складирање и врски;
- финансиско посредување;
- активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности;
- технички преглед и хомологација на возила;
- техничко образование и др.

Друштвото има склучено договор за соработката со компанијата Генерал Моторс (ГМ) од Унгарија, според кој Аутомакедонија АД Скопје станува дилер за продажба на автомобили од програмата на ГМ Опел кој истекува во октомври 2021 година. Друштвото има склучено договори за дилерство со MIDI Europe за продажба и сервисирање на возила ISUZU и со Anadolu Isuzu за продажба и сервисирање на камиони и автобуси ISUZU, договор за дилерство со Ратола за продажба и сервисирање на возила Ssang Yong, договор за дилерство со Piaggio Италија за продажба и сервисирање на товарен програм Piaggio. Остварените приходи и расходи од продажбата на автомобили се дадени во белешките 8 и 10 кон финансиските извештаи.

Бројот на вработени на крајот од 2020 година во Групацијата изнесува 173 вработени. Структурата на вработените според друштва е како што следува:

<b>Сектор</b>	<b>Број на вработени</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Аутомакедонија АД	92	91
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ	42	47
АМ Брокер АД Скопје	15	15
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	23	24
Ауто Оне Ниш	0	0
Ауто 1 Рент ДООЕЛ	1	1
<b>Вкупно</b>	<b>173</b>	<b>178</b>

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул.16-та Македонска бригада број 2 Скопје.

## **2. Основа за составување на консолидираните финансиски извештаи**

### **2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Консолидираните финансиски извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 36, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

### **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија (Белешка 3.12).

### **2.3. Принципи на консолидација**

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

- Прво, се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;
- Второ, во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата;
- Трето, во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања, а остатокот на капиталот, е прикажан во консолидираниот биланс на состојба како малцинско учество;
- Четврто, во целост се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата.

### **2.4. Подружници (зависни друштва)**

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоенето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали Друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на Друштвото во подружниците се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

**2. Основа за составување на консолидираните финансиски извештаи (Продолжение)**

**2.4 Подружници (зависни друштва)**

Подружниците се целосно консолидирани во моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото. Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>% на учество</u>	<u>% на учество</u>
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	100%	100%
АМ Брокер АД Скопје*)	40%	40%
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	100%	100%
Ауто Оне Ниш во ликвидација**)	-	100%
Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје	100%	100%

\*) Подружницата АМ Брокер АД Скопје е вклучена во консолидираните финансиски извештаи со оглед дека матичното друштво остварува контрола над оперативните активности во ова друштво и ниеден друг сопственик во ова друштво нема поголема сопственост од матичното друштво

\*\*\*) Во септември 2019 година отпочната е постапка на ликвидација на подружницата Ауто Оне Ниш. Подружницата е ликвидирани во 2020 година.

**2.5. Користење на проценки и расудувања**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува

одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

## **2. Основа за составување на консолидираните финансиски извештаи (Продолжение)**

### **2.6 Значајни настани**

Глобалната пандемија предизвикана од новиот корона вирус (ЦОВИД 19) која беше прогласена од страна на СЗО во март 2020 година, рапидно се развиваше во текот на 2020 година. Мерките кои беа превземени од Владата за да го спречи ширењето на вирусот во голема мера влијаеа на економската активност.

Раководството превзеде мерки за следење и ублажување на ефектите од КОВИД 19, вклучувајќи мерки за безбедност и заштита на здравјето на вработените. Покрај отежнатиот транспорт, затворените граници, отежнатата комуникација со добавувачите во странство, како и комуникацијата со купувачите, раководството успеа успешно да се соочи, стратешки да испланира, организира и континуирано да продолжи со секојдневна работа, под екстремно тешки околности и услови, строго придржувајќи се кон мерките по зададените протоколи, водејќи посебна грижа за секој вработен, но и континуирано одржувајќи ги сите релации со партнерите на домашниот и странските пазари.

Во 2020 година Друштвото бележи пад на добивката за 60% во однос на предходната година која главно се должи на загубата од работењето на подружницата АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје. Воедно вкупните средства се зголемени за 12%, наплатата на побарувањата се одвива во рамките на очекуваното без позначајни пролонгирања на роковите и Друштвото бележи позитивни ликвидносни показатели (белешка 6.4).

### **2.7. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Поради влијанието на значаен настан, имајќи ја предвид анализата на влијанието на КОВИД 19 пандемијата опишана во точка 2.4, раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

### **3. Основни сметководствени политики**

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

#### **3.1. Приходи од продажба**

##### *Продажба на производи и стоки*

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

##### *Обезбедување на услуги*

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

#### **3.2. Приходи од финансирање**

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

#### **3.3. Расходи од финансирање**

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

#### **3.4. Курсни разлики**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.4. Курсни разлики (Продолжение)**

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2020 и 2019, се следните:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
1 ЕУР =	61.6940 МКД	61.4856 МКД
1 УСД =	50.2353 МКД	54.9518 МКД

#### **3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и помалку искажани приходи со поврзани лица. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2019: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 15.

#### **3.6. Заработувачка по акција**

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

#### **3.7. Парични средства**

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.8. Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

#### **3.9. Залихи**

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

#### **3.10. Вложувања во подружници**

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во посебните финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност, а во консолидираните финансиски извештаи се елиминирани.

#### **3.11. Вложувања во придружени друштва**

Вложувања во придружени друштва се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува значајно учество во гласачката сила (од 20% до 50%) на други друштва. Вложувањата во придружени друштва се евидентираат во консолидираните финансиски извештаи според методот на главнина.

#### **3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

##### *(1) Општа објава*

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските

**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

**3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

**3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО) (Продолжение)**

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки, ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

*(2) Амортизација*

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2020 година во однос на 2019 година се следните:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Недвижности	2.5 %	2.5 %	40 години	40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Возила	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

**3.13. Вложувања во недвижности (средства за издавање)**

Зградите наменети за издавање кои што Друштвото не ги користи за своите основни активности се класифицирани како вложувања во недвижности или средства за издавање. Вложувањата во недвижности, иницијално се евидентираат по набавна вредност при нивното стекнување намалена за акумулираната амортизација и годишно се ревалоризирале во изминатите години со примена на официјалните коефициенти за ревалоризација кои се засноваат на индексот на пораст на цени на производителите на индустриски производи во Република Македонија. Овие коефициенти се применуваат на набавната вредност и врз акумулираната амортизација. Ефектот од ваквата ревалоризација се пренесувал во ревалоризационите резерви на Друштвото.

Амортизацијата се пресметува според правопрпорционалниот метод во текот на проценетиот век на користење на средствата со годишна стапка на амортизација од 2.5% (2019: 2.5%).

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.14. Оштетување на средствата**

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

#### **3.15. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

#### **3.16. Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

#### **3.17. Капитал**

##### *(1) Основна главнина*

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

##### *(2) Откупени сопствени акции*

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (зalog, судско решение и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се

признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.17. Капитал (Продолжение)**

##### *(3) Законски резерви*

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

##### *(4) Ревалоризациона резерва*

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.12. и 3.13. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

#### **3.18. Наеми**

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Друштвото во текот на разгледуваниот период има дадено средства под оперативен наем (белешка 19).

#### **3.19. Користи на вработените**

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

##### *(1) Краткорочни користи за вработените*

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.19. Користи на вработените (Продолжение)**

*(2) Користи по престанок на вработувањето*

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

#### **3.20. Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

#### **3.21. Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

### **4. Финансиски ризици и управување со истите**

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

#### **4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)**

##### **4.1. Пазарен ризик**

###### ***Ризик од промени на курсевите***

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, чии ефект е даден во табелата подолу.

###### ***Ризик од промени на цените***

Друштвото не е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба со оглед дека истото не располага со вакви вложувања.

##### **4.2. Кредитен ризик**

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва и физички лица во земјата. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

##### **4.3. Каматен ризик**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

##### **4.4. Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

##### **4.5. Даночен ризик**

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2018 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и проденси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

## 5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

## 6. Финансиски инструменти

### 6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година е следната:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски по кредити	232,442	217,148
Пари и парични еквиваленти	<u>(23,714)</u>	<u>(27,933)</u>
<b>Нето обврски (пари)</b>	<b>208,728</b>	<b>189,215</b>
<b>Вкупен капитал</b>	<b>339,103</b>	<b>331,047</b>
<b>% на задолженост</b>	<b>62%</b>	<b>57%</b>

### 6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2020 и 2019 година по валути е следната:

	<u>Средства</u>		<u>Обврски</u>	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ЕУР	7,053	11,097	143,915	118,946
други	-	1,786	-	-
	<u>7,053</u>	<u>12,883</u>	<u>143,915</u>	<u>118,946</u>

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

**6. Финансиски инструменти**

**6.2. Ризик од девизни валути (Продолжение)**

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	(13,686)	(10,785)	13,686	10,785
други	-	179	-	(179)
<b>Нето Ефект</b>	<b>(13,686)</b>	<b>(10,606)</b>	<b>13,686</b>	<b>10,606</b>

**6.3. Ризик од промени на каматите**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2020	2019
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	217	356
- Побарувања од купувачи	196,103	111,990
- Останати побарувања	808	1,398
- Депозити	0	101
	<b>197,128</b>	<b>113,845</b>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	23,497	27,476
- Депозити	-	-
	<b>23,497</b>	<b>27,476</b>
	<b>220,625</b>	<b>141,321</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	67,113	20,841
- Останати тековни обврски	6,195	6,163
	<b>73,308</b>	<b>27,004</b>
<i>Каматносни:</i>		
- Кредити од банки со променлива камата	132,451	160,006
- Кредити од банки со фиксна камата	99,991	57,142
	<b>232,442</b>	<b>217,148</b>
	<b>305,750</b>	<b>244,152</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 1% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на

**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.4. Ризик од ликвидност**

	Зголемувања за 1% поени		Намалувања за 1% поени	
	2020	2019	2020	2019
Земени кредити	(1,324)	(1,600)	1,324	1,600
Добавувачи	-	-	-	-
<b>Нето Ефект</b>	<b>(1,324)</b>	<b>(1,600)</b>	<b>1,324</b>	<b>1,600</b>

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	23,714	-	-	-	23,714
Купувачи	60,664	106,697	11,264	17,478	196,103
Останати побарув.	808	-	-	-	808
	<b>85,186</b>	<b>106,697</b>	<b>11,264</b>	<b>17,478</b>	<b>220,625</b>
Добавувачи	67,113	-	-	-	67,113
Кредити	445	29,755	103,736	98,506	232,442
Останати обврски	6,195	-	-	-	6,195
	<b>73,753</b>	<b>29,755</b>	<b>103,736</b>	<b>98,506</b>	<b>305,750</b>

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2019 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	27,933	-	-	-	27,933
Купувачи	68,165	2,503	11,264	30,058	111,990
Останати побарув.	1,398	-	-	-	1,398
	<b>97,496</b>	<b>2,503</b>	<b>11,264</b>	<b>30,058</b>	<b>141,321</b>
Добавувачи	20,841	-	-	-	20,841
Кредити	3,515	25,101	78,967	109,565	217,148
Останати обврски	6,163	-	-	-	6,163
	<b>30,519</b>	<b>25,101</b>	<b>78,967</b>	<b>109,565</b>	<b>244,152</b>

**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**7. Известување според сегменти**

**7.1. Деловни сегменти**

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Продажба на возила,
- Продажба на резервни делови и сервисирање,
- Технички преглед и хомолагација и
- Останато (наеми, образование, осигурително брокерски провизии и слично).

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2020 година како и останатите сегменти информации се следните:

		<u>Возила</u>	<u>Делови и сервисир.</u>	<u>Технички и хомоло.</u>	<u>Останато</u>	<u>Вкупно</u>
Приходи од продажба и останати приходи	од и	313,248	127,030	28,473	89,141	<b>557,892</b>
<b>Оперативна добивка (загуба)/резултат на сегментот</b>		<b>(96,586)</b>	<b>38,430</b>	<b>18,760</b>	<b>58,733</b>	<b>19,338</b>
Приходи финансир.	од					<b>56</b>
Расходи финансир.	од					<b>(7,195)</b>
<b>Бруто добивка</b>						<b>12,199</b>
Данок од добивка						<b>(4,142)</b>
<b>Нето добивка</b>						<b>8,057</b>
<b>Други информации</b>						
Вкупни средства		396,303	160,711	36,022	112,776	705,812
Вкупни обврски		205,902	83,498	18,716	58,593	366,709
Амортизација		13,209	5,357	1,201	3,759	23,526

**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**7. Известување според сегменти (Продолжение)**

**7.1. Деловни сегменти (Продолжение)**

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2019 година како и останатите сегменти информации се следните:

		<u>Возила</u>	<u>Делови и сервисир.</u>	<u>Технички и хомоло.</u>	<u>Останато</u>	<u>Вкупно</u>
Приходи од продажба и останати приходи		362,773	148,675	36,069	90,427	<b>637,944</b>
<b>Оперативна добивка (загуба)/резултат на сегментот</b>		<b>(51,021)</b>	<b>(11,808)</b>	<b>24,351</b>	<b>61,050</b>	<b>22,572</b>
Приходи финансир.	од					<b>309</b>
Расходи финансир.	од					<b>(7,141)</b>
<b>Бруто добивка</b>						<b>15,740</b>
Данок од добивка						<b>(2,871)</b>
<b>Нето добивка</b>						<b>12,869</b>
<b>Други информации</b>						
Вкупни средства		358,204	146,802	35,615	89,288	629,909
Вкупни обврски		169,951	69,651	16,897	42,363	298,862
Амортизација		13,066	5,355	1,299	3,257	22,976

**7.2. Географски сегменти**

Со оглед дека Друштвото работи само на територијата на Република Северна Македонија не се прикажува работење според географски сегменти.

**8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ**

	<b>2020</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2019</b> <b>(000) МКД</b>
Приходи од продажба на возила	310,105	359,226
Приходи од продажба на трговски стоки од магацин	30,125	22,264
Приходи од продажба на делови во сервис на возила	75,316	101,804
Приходи од продажба на услуги во сервис на возила	21,589	24,607
Приходи од технички преглед и хомологации	28,473	36,069
Приходи од шпедиција	-	-
Приходи од едукација	30,701	29,278
Приходи од осигурително брокерски услуги	21,382	25,593
Останати приходи од продажба	8,161	9,056
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>525,852</b>	<b>607,897</b>

**9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**

	<b>2020</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2019</b> <b>(000) МКД</b>
Приходи од наемнина	20,719	18,866
Капитална добивка од продажба на основни средства	3,143	3,547
Приходи од отпис на обврски и приходи од вишоци	4,493	21
Приходи од наплатени отпишани побарувања	-	1,810
Приходи од наплатени изгубени добивки	-	-
Приходи од амортизација на одложени приходи (бел.29)	2,882	1,393
Останати	803	4,410
<b>Вкупно останати оперативни приходи</b>	<b>32,040</b>	<b>30,047</b>

**10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ**

	<b>2020</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2019</b> <b>(000) МКД</b>
Набавна вредност на продадени возила	302,965	296,900
Набавна вредност на продадени трговски стоки од магацин	23,178	17,930
Набавна вредност на продадени стоки од сервис на возила	22,089	94,252
	<b>348,232</b>	<b>409,082</b>
<b>Коригирано за:</b>		
Приходи од провизии за набавени возила	-	(1,530)
Расходи од дополнителни задолженија за набавени возила	13	569
	<b>13</b>	<b>(961)</b>
<b>Вкупно набавна вредност</b>	<b>348,245</b>	<b>408,121</b>

**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

---

**11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Бруто плати на вработени	83,160	82,829
Дневници за службени патувања и патни трошоци	275	758
Трошоци за превоз на вработени	199	336
Трошоци за отпремнини и регрес за годишен одмор	2,023	2,040
Трошоци за надомест на УО и НО	2,026	2,044
<b>Вкупно трошоци за вработените</b>	<b>87,683</b>	<b>88,007</b>

**12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Потрошени сировини и материјали	3,533	2,909
Енергија	7,851	8,387
Транспортни услуги	197	220
ПТТ Услуги	2,299	2,446
Услуги за одржување и заштита	6,597	6,131
Комунални и останати услуги	8,432	15,632
Реклама и пропаганда	69	289
Спонзорства	-	5,710
Репрезентација	7,135	8,403
Премии за осигурување	3,565	3,609
Даноци на имот, чланарини и друго	1,231	1,676
Отпис на застарени залихи на трговски стоки	6,390	1,499
Расходи за банкарски услуги	3,437	4,427
Исправка и отпис на побарувања	1,892	2,795
Кало, растур, крш и расипување	4,351	544
Останати оперативни расходи	22,121	31,591
<b>Вкупно останати оперативни расходи</b>	<b>79,100</b>	<b>96,268</b>

**13. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Приходи од камати	34	64
Приходи од курсни разлики	22	245
<b>Вкупно приходи од финансирање</b>	<b>56</b>	<b>309</b>

**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

---

**14. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Камати по кредити	6,278	6,898
Камати од добавувачи за возила	-	-
Затезни камати	335	1
Курсни разлики	582	242
<b>Вкупно расходи од финансирање</b>	<b>7,195</b>	<b>7,141</b>

**15. ДАНОК ОД ДОБИВКА**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Аутомакедонија АД	1,489	642
АМ ЦЕРТ	0	220
АМ Брокер	262	649
СИЦ Битола	1,403	1,360
Ауто Оне Ниш	988	0
	<b>4,142</b>	<b>2,871</b>

**16. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА**

На годишното собрание на Аутомакедонија АД Скопје за 2020 година, кое е закажано за 2021 година, ќе се врши распределба на остварената добивка за 2020 година. Овие финансиски извештаи не ја содржат оваа распределба, со оглед дека истата ќе биде искажана во Извештајот за промените во капиталот за 2021 година. Во 2020 година нема објавено дивиденди за обични акции (2019: нема).

**17. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА**

<b>а) основна заработувачка по акција</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<i>Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</i>		
Нето добивка за годината	8,057	12,869
Дивиденда на приоритетни акции	-	-
<b>Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</b>	<b>8,057</b>	<b>12,869</b>
	<b>број на акции</b>	<b>2019</b>
	<b>2020</b>	
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
<b>Издадени обични акции на 1 јануари</b>	<b>82,529</b>	<b>82,529</b>
<i>Ефекти од промени на бројот на обични акции:</i>		
Конвертирани приоритетни во обични акции	-	-
Откупени сопствени акции во претходни години	(4,980)	(4,980)
<b>декември</b>	<b>77,549</b>	<b>77,549</b>
<b>Основна заработувачка по акција (во МКД)</b>	<b>104</b>	<b>166</b>

Бидејќи Друштвото има откупено 4,980 сопствени акции, пондерираниот просечен број на запишани, издадени обични акции во оптек се намалува за бројот на сопствените акции со оглед дека истите не се во оптек и правата кои произлегуваат од нив мируваат се додека истите не се отуѓат.

**18. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И ГУДВИЛ**

	<b>Земјиште, и градежни објекти (000) МКД</b>	<b>Опрема и транспорт. средства (000) МКД</b>	<b>Софтвер и лиценци (000) МКД</b>	<b>Инвестиции во тек (000) МКД</b>	<b>Вкупно (000) МКД</b>
<b>Набавна вредност</b>					
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>222,234</b>	<b>102,728</b>	<b>3,735</b>	<b>53,880</b>	<b>382,577</b>
Директни зголемувања	198	20,469	80	115	20,862
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Пренос на недвижности дадени под закуп (корекции)	7,517	1,250	-	-	8,767
Продажби и расход	-	(26,798)	-	-	(26,798)
Други зголемувања/намалувања	-	(2,203)	(1,760)	-	(3,963)
<b>Состојба со 31 декември</b>	<b>229,949</b>	<b>95,446</b>	<b>2,055</b>	<b>53,995</b>	<b>381,445</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>					
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>55,823</b>	<b>61,455</b>	<b>1,899</b>	-	<b>119,177</b>
Амортизација	5,233	13,143	97	-	18,473
Пренос на недвижности дадени под закуп (корекции)	9,662	1,866	-	-	11,528
Продажби и расход	-	(8,972)	-	-	(8,972)
Други зголемувања/намалувања	-	(1,171)	(409)	-	(1,580)
<b>Состојба со 31 декември</b>	<b>70,718</b>	<b>66,321</b>	<b>1,587</b>	-	<b>138,626</b>
<b>Сегашна вредност на:</b>					
<b>31.12.2020 ГОДИНА</b>	<b>159,231</b>	<b>29,125</b>	<b>468</b>	<b>53,995</b>	<b>242,819</b>
<b>31.12.2019 ГОДИНА</b>	<b>166,411</b>	<b>41,273</b>	<b>1,836</b>	<b>53,880</b>	<b>263,400</b>

Со состојба на 31 декември 2020 година, дел од градежните објекти и земјиштето (салон и сервис Автокоманда) со сегашна вредност од 69,941 илјади МКД (2019: 72,338 илјади МКД) како и инвестиции во тек во износ од 53,995 илјади МКД (2019: 53,880 илјади МКД) се ставени под хипотека како обезбедување за искористените кредити од Шпаркасе банка АД Скопје и Халк Банка АД Скопје (Белешка 27 и 34).

**19. НЕДВИЖНОСТИ ДАДЕНИ ПОД ЗАКУП**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<b>Набавна вредност</b>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>229,086</b>	<b>225,517</b>
Директни зголемувања	-	-
Пренос во и од НПО	(8,767)	3,569
Продажби	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>220,319</b>	<b>229,086</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>123,300</b>	<b>116,350</b>
Амортизација	5,053	6,755
Пренос во и од НПО	(11,528)	195
Продажби	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>116,825</b>	<b>123,300</b>
<b>Сегашна вредност на 31 декември</b>	<b>103,494</b>	<b>105,786</b>

Недвижности дадени под закуп се состојат од административна зграда во центарот на Скопје и неколку објекти во другите градови во Република Северна Македонија кои се дадени под наем на поголем број на домашни друштва.

Со состојба на 31 декември 2020 година, дел недвижностите дадени под закуп со сегашна вредност во износ од 15,210 илјади МКД (2019: 15,809 илјади МКД) се ставени под хипотека како обезбедување за обврски кон банките (Белешка 27 и 34).

**20. ПОДРУЖНИЦИ**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>% на учество</b>	<b>% на учество</b>
<b>Подружници (зависни друштва):</b>		
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	100%	100%
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	100%	100%
АМ Брокер АД Скопје	40%	40%
АУТО ОНЕ ДОО Ниш во ликвидација	-	100%
Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје	100%	100%

Во 2006 година извршено е вложување во новоформирано друштво АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје. во износ од 310 илјади МКД што преставува 100% од основачкиот влог на Друштвото.

Во 2013 година извршена е уплата на оснивачки влог во износ од 1,230 илјади МКД во новоформирано осигурително брокерско друштво АМ Брокер АД Скопје, што преставува 40% од основачкиот влог на Друштвото. Основна дејност на друштвото е застапување и посредување во осигурување. Вложувањето е пренесено во подружници со оглед дека истото се вклучува во консолидираните извештаи. Во текот на 2020 година, Друштвото нема примено дивиденди од АМ Брокер АД Скопје (2019: нема).

**20. ПОДРУЖНИЦИ (Продолжение)**

Во 2014 година извршено е вложување во новоформирано друштво СИЦ АМ Битола ДООЕЛ во износ од 310 илјади МКД што преставува 100% од основачкиот влог на Друштвото. Основна дејност на друштвото е друго образование.

Во 2015 година извршено е вложување во новоформирано друштво АУТО ОНЕ ДОО Ниш во износ од 1,231 илјади МКД што преставува 100% од основачкиот влог на Друштвото. Основна дејност на друштвото е трговија со автомобили и лесни моторни возила. Во септември 2019 година отпочната е постапка на ликвидација на Друштвото. Друштвото е ликвидирано во октомври 2020 година.

Во 2018 година извршено е вложување во новоформирано друштво СИЦ АМ ДООЕЛ Охрид во износ од 310 илјади МКД што преставува 100% од основачкиот влог на Друштвото. Основна дејност на друштвото е друго образование. Во 2019 друштвото е преименувано во Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје променета е основната дејност во изнајмување и давање под закуп (лизинг) на автомобили и моторни возила од лесна категорија.

**21. ЗАЛИХИ**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Трговски стоки во магацин на големо (резервни делови)	92,945	53,213
Трговски стоки во продавници	-	-
Залиха на возила	13,244	47,394
Трговски стоки на пат (возила на пат)	18,414	-
<b>Вкупно залихи</b>	<b>124,603</b>	<b>100,607</b>

**22. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Купувачи во земјата	182,782	81,318
Купувачи во земјата за наемнини	2,244	5,169
Купувачи во странство	864	1,377
Сомнителни и спорни побарувања	697	630
Исправка на вредност на побарувања од од купувачи	(7,962)	(6,562)
<b>Вкупно побарувања од купувачи</b>	<b>178,625</b>	<b>81,932</b>

**23. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ**

Побарувањата за дадени аванси се состојат од дадени аванси на странски добавувачи за набавка на залихи во износ од 5,323 илјади МКД (2019: 9,946 илјади МКД).

**24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Побарувања за ДДВ	191	525
Побарувања од вработените	296	177
Побарувања за данок од добивка	615	185
Дадени депозити во банки	440	1,164
Побарувања за повеќе платени царини	72	57
Однапред платени трошоци	2,610	2,246
Нефактурирани заработени приходи од АМ брокер	5,532	5,893
Останати побарувања	-	-
<b>Вкупно останати тековни средства и АВР</b>	<b>9,756</b>	<b>10,247</b>

**25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Денарски сметки кај комерцијални банки	22,624	25,452
Благајни во денари	214	356
Девизни сметки кај комерцијални банки	873	2,024
Девизна благајна	-	-
Депозити во банки	-	100
Други	3	1
<b>Вкупно</b>	<b>23,711</b>	<b>27,932</b>

Во 2020 година Друштвото нема депонирано парични средства (2019: 100 илјади МКД во Шпаркасе банка Македонија АД Скопје со рок на доспевање до 20.06.2019, без камата и даден како обезбедување за искористена гаранција).

**26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ**

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Друштвото има издадено обични и приоритетни акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас). Приоритетните акции носат само право на фиксна дивиденда од 2% и се во сопственост на Фондот за ПИОМ и истите имаат карактер на конвертибилни приоритетни акции со оглед на фактот дека со нивната продажба од страна на Фондот се претвараат во обични акции. Во 2013 година приоритетните акции со продажба на берза се конвертирани во обични акции.

Номиналната вредност на една акција изнесува 44.48 ЕУР.

Процентата вредност на капиталот утврдена при првата емисија на акции од страна на Друштвото е прикажана во сметководствената евиденција и е извршена усогласеност помеѓу вкупната номинална вредност на акционерскиот капитал регистриран во трговскиот регистар и неговиот сметководствен износ.

Разликата која постоела помеѓу процентата вредност на капиталот утврдена при првата емисија на акции од страна на Друштвото и вкупната номинална вредност на акционерскиот капитал регистриран во трговскиот регистар и Централниот депозитар за хартии од вредност (ЦДХВ) е прикажана како објективна вредност и останати резерви.

**26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ (Продолжение)**

	2020	2019	2020	2019
	<u>Бр. на акции</u>	<u>Бр. на акции</u>	<u>(000) МКД</u>	<u>(000) МКД</u>
Обични акции	82,529	82,529	191,648	191,648
Приоритетни акции	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>82,529</u></b>	<b><u>82,529</u></b>	<b><u>191,648</u></b>	<b><u>191,648</u></b>

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година:

<b>Акционер:</b>	2020	2019
	<u>%</u>	<u>%</u>
Иванка Мојсовска	23.92%	23.92%
Драгана Јаневска	7.21%	7.21%
Јане Јаневски	7.22%	7.22%
Кирило Јалевски	7.22%	7.22%
Милан Ивановски	11.30%	7.73%

Според извештајот на Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото поседува 4,980 сопствени обични акции, стекнати во претходните години со вкупна набавна вредност во износ од 8,000 илјади МКД.

**27. КРЕДИТИ**

	Начин на отплата	2020	2019
		<u>(000) МКД</u>	<u>(000) МКД</u>
<b>Долгорочни кредити од:</b>			
Шпаркасе банка АД Скопје	месечни рати до октомври 2021	2,049	2,643
Шпаркасе банка АД Скопје	месечни рати до октомври 2022	5,753	6,609
Шпаркасе банка АД Скопје	месечни рати до мај 2025	2,863	3,172
Шпаркасе банка АД Скопје	месечни рати до јули 2025	10,755	11,139
Шпаркасе банка АД Скопје	месечни рати до ноември 2022	4,390	4,558
Халк Банка АД Скопје	месечни рати до март 2029	24,440	24,758
Шпаркасе банка АД Скопје	месечни рати до ноември 2022	2,734	3,121
Шпаркасе банка АД Скопје	месечни рати до јули 2022	9,846	11,642
Халк Банка АД Скопје	месечни рати до март 2029	2,716	2,751
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	месечни рати до ноември 2021	1,667	3,333
Шпаркасе банка АД Скопје	месечни рати до октомври 2021	1,046	1,354
Халк Банка АД Скопје	месечни рати до март 2029	12,139	12,297
Халк Банка АД Скопје	месечни рати до март 2024	28,889	40,455
Шпаркасе банка АД Скопје	месечни рати до октомври 2023	12,906	14,067
Халк Банка АД Скопје	месечни рати до ноември 2024	10,259	10,687
<b>Вкупно долгорочни кредити</b>		<b><u>132,452</u></b>	<b><u>152,586</u></b>
Тековен дел на долгорочни кредити		-	-
<b>Краткорочни кредити од:</b>			
Шпаркасе Банка АД Скопје		51,457	33,428
Халк Банка АД Скопје		27,400	6,000
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје		21,133	25,134
<b>Вкупно кредити</b>		<b><u>232,442</u></b>	<b><u>217,148</u></b>

## **27. КРЕДИТИ (Продолжение)**

Кредитите од Шпаркасе банка АД Скопје во износ од 52,342 илјади МКД (2018: 58,305 илјади МКД) се долгорочни со отплата во месечни рати и каматни стапки од ЕУРИБОР+3% годишно за девизните, и референтна каматна стапка + 1.1% за денарските кредити. Обезбедување на кредитите е хипотека на недвижен имот (белешка 35). Во 2020 година, согласно КОВИД мерките на НБРСМ, склучени се Анекси на договорите за кредити со кои се одложува плаќањето на главницата по кредитите и отплатата се врши согласно новоиздадените амортизациони планови.

Кредитите од Халк банка АД Скопје во износ од 78,443 илјади МКД (2019: 90,948) се долгорочни со рок на враќање најдоцна до септември 2028 година, грејс период до 30.09.2018 година и отплата во месечни рати и каматна стапка од 3.75% годишно. Обезбедување на кредитите е хипотека на недвижен имот (белешка 35). Во 2020 година, согласно КОВИД мерките на НБРСМ, склучени се Анекси на договорите за кредити со кои се одложува отплатата на кредитот за 2020 година со кои се одложува плаќањето на главницата по кредитите и отплатата се врши согласно новоиздадените амортизациони планови.

Кредитите од Шпаркасе банка АД Скопје во износ од 51,458 илјади МКД (2019: 33,428 илјади МКД) се примени краткорочни кредити во текот на 2020 година и 2019 година за кои се склучени анекси за пролонгирање на рокот, согласно КОВИД мерките на НБРСМ, со фиксн камата од 2.6 % годишно.

Кредитите од Халк банка АД Скопје во износ од 27,400 илјади МКД (2019: 6,000 илјади МКД) се примени краткорочни кредити во текот на 2020 година и 2019 година за кои се склучени анекси за пролонгирање на рокот, согласно КОВИД мерките на НБРСМ, со фиксна камата стапка од 3% годишно.

Кредитите од НЛБ Банка АД Скопје во износ од 21,133 илјади МКД (2019: 25,134 илјади МКД) се примени краткорочни кредити во текот на 2020 година со камата стапка од 2.8% до 3.5% годишно.

Кредитите се деноминирани во следните валути:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
МКД	134,047	102,312
ЕУР	98,395	114,836
	<b>232,442</b>	<b>217,148</b>

## **28. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Одлоњени приходи	44,577	45,970
Одложени приходи МВР	174	174
Одложени приходи МЕПСО	865	865
Одложено признавање на приходи од субвенции	1,139	-
	<b>46,755</b>	<b>47,009</b>

**28. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ (Продолжение)**

Одложените приходи во износ од 44,577 илјади МКД (2019: 45,970 илјади МКД) се состојат од стекнати градежни објекти на локација во Скопје на улица Првوماјска по основ на правосилоно судско решение и упис на имотот во катастарот на РМ врз основа на претходно водена судска постапка од страна на Друштвото. Имотот претходно не бил евидентиран во евиденциите на Друштвото. Вредноста е утврдена врз основа на проценка извршена од страна на независен проценител. Поголем дел од објектот Друштвото го изнајмува под кирија. Овие одложени приходи ќе се признаваат како приходи во наредните години како средството се амортизира и користи. Во 2019 година е евидентиран приход во износ од 1,393 илјади МКД (2019: 1,393 илјади МКД).

Одложените приходи во износ од 174 илјади МКД (2019: 174 илјади МКД) преставуваат фактурирани трошоци за сервисирање и потрошен материјал по договор за продажба на возила на МВР за периодот од 36 месеци.

Одложените приходи во износ од 865 илјади МКД (2019: 865 илјади МКД) преставуваат фактурирани трошоци за сервисирање и потрошен материјал по договор за продажба на возила на МЕПСО за периодот од 5 години. Во 2020 година не е евидентиран приход по овој основ (2019: нема).

**29. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Обврски спрема добавувачи во земјата	21,593	16,731
Обврски спрема добавувачи во странство	45,520	4,110
<b>Вкупно обврски спрема добавувачи</b>	<b>67,113</b>	<b>20,841</b>

**30. ПРИМЕНИ АВАНСИ**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Примени аванси од купувачи на возила	3,264	2,675
<b>Вкупно обврски за примени аванси</b>	<b>3,264</b>	<b>2,675</b>

**31. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Обврски за ДДВ	5,779	3,288
Обврски за данок од добивка	1,172	1,312
Обврски за дивиденди	6,195	6,163
Обврски за враќање на субвенции	2,139	-
Останати обврски/претплати	1,683	270
<b>Вкупно</b>	<b>16,968</b>	<b>11,033</b>

### **32. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

Глобалната пандемија предизвикана од новиот коронавирус (КОВИД 19), која беше прогласена од стана на СЗО во март 2020 година, рапидно се развиваше во текот на 2020 година, со значителен број на случаи. Мерките кои беа превземени од Владата за да го спречи ширењето на вирусот во голема мера влијаеа на економската активност.

вклучувајќи мерки за безбедност и заштита на здравјето на вработените и смета дека пандемијата има влијание врз работењето на Друштвото, во однос на снабдување со материјали, организирање на транспорт и комуникација со купувачи и добавувачи, како и на резултатите од работењето и но не и на ликвидноста на Друштвото.

Со оглед на фактот дека пандемијата сеуште не е завршена, врз основа на досегашното искуство, раководството смета дека и во иднина пандемијата ќе има влијание врз работењето (белешка 2.4 и 2.5). Влијанието во овој момент не е практично да се процени со оглед дека развојот на настаните е крајно непредвидлив, а исто така неможат да се предвидат и мерките од здравствен и економски карактер, кои би ги донеле властите или регулаторните тела, заради ублажување на ефектите од пандемијата.

### **33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

#### ***а) Судски спорови и дадени гаранции***

Друштвото е вклучено во неколку судски спорови со незначајни износи во кои истото е тужено, и произлегуваат од редовното работење. Постапката за решавање на овие спорови е во тек и со оглед на неизвесноста од исходот на ваквите спорови, потенцијални обврски не се признаени.

### **33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ (Продолжение)**

#### ***б) Дадени хипотеки на имот***

Нов градежен објект во Скопје во населба Автокоманда (салон и сервис за возила) како обезбедување за договор за деловна соработка со Шпаркасе банка АД Скопје во износ од 123,000 илјади МКД. Објектите се проценети на приближна вредност од околу 172,508 илјади МКД.

Земјиште и градежен објект во градба во Скопје во населба Карпош како обезбедување за договор за деловна соработка со Халк банка АД Скопје во износ од 1,500,000 илјади ЕУР. Вредноста на објектот е утврдена спогодено со банката и изнесува 1,092,541 ЕУР или приближна вредност од околу 67,191 илјади МКД.

#### ***в) Искористени гаранции од банки***

Со состојба на 31 декември 2019 година, Друштвото има земено гаранции од Шпаркасе банка АД Скопје, и тоа: тендерски гаранции во износ од 2,080 илјади МКД кои имаат рокови на доспевање во текот на 2021 година и чинидбени гаранции во износ од 12,394 илјади МКД кои имаат рокови на доспевање најдоцна до март 2024 година. Искористени гаранции се обезбедени со хипотека на градежните објекти по договор за деловна соработка со Шпаркасе банка АД Скопје.

Со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото има земено чинидбена гаранција од ХАЛК банка АД Скопје во износ од 7,627 илјади МКД со рок на доспевање јуни 2021 година. Искористата гаранција е обезбедена со побарувања од купувачот ЈППУ Прилеп.

**Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Консолидираната Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Консолидираната Годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

**Консолидирана Годишна сметка за 2020 година**

- Консолидиран Биланс на состојба
- Консолидиран Биланс на успех
- Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04058097

Целосно име: Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА

АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>1</b>	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	346.312.668,00			369.184.310,00
<b>2</b>	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	468.202,00			1.844.666,00
<b>4</b>	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	468.202,00			1.844.666,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	345.844.466,00			367.339.644,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	257.379.902,00			267.468.237,00
<b>11</b>	-- Земјиште	11.929.761,00			11.929.761,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	245.450.141,00			255.538.476,00
<b>13</b>	-- Постройки и опрема	2.253.606,00			2.253.606,00
<b>14</b>	-- Транспортни средства	27.212.266,00			33.894.293,00
<b>15</b>	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	4.787.136,00			9.600.896,00
<b>18</b>	-- Материјални средства во подготовка	53.994.593,00			53.879.818,00
<b>19</b>	-- Останати материјални средства	216.963,00			242.794,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	351.360.494,00			252.584.980,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	124.603.211,00			100.609.004,00
<b>42</b>	-- Залихи на трговски стоки	124.603.211,00			100.609.004,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	202.701.296,00			122.875.546,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	196.202.697,00			111.986.484,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	5.323.143,00			9.945.566,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	878.879,00			764.903,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	296.577,00			178.593,00

<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	340.715,00		1.167.473,00
<b>57</b>	-- Побарувања по дадени заеми	340.715,00		1.167.473,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	23.715.272,00		27.932.957,00
<b>60</b>	-- Парични средства	23.715.272,00		27.832.836,00
<b>61</b>	-- Парични еквиваленти			100.121,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	8.142.923,00		8.139.492,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	705.816.085,00		629.908.782,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	339.103.222,00		331.048.693,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	139.889.572,00		139.917.936,00
<b>68</b>	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	8.000.000,00		8.000.000,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	96.871.928,00		91.780.242,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	27.120.812,00		26.866.230,00
<b>74</b>	-- Останати резерви	69.751.116,00		64.914.012,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	93.640.551,00		90.859.582,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)			4.611.024,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	5.337.220,00		10.347.154,00
<b>80</b>	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	11.363.951,00		10.754.803,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	319.688.156,00		251.851.242,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	132.450.932,00		152.585.930,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	132.450.932,00		152.585.930,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	187.237.224,00		99.265.312,00
<b>96</b>	-- Обврски спрема поврзани друштва	1,00		
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	67.127.025,00		20.872.806,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	3.264.697,00		2.628.319,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	333,00		
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	894.544,00		4.145,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	7.202.282,00		4.775.423,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	100.194.253,00		64.737.960,00
<b>106</b>	-- Обврски по основ на учество во резултатот	6.195.076,00		6.195.076,00
<b>107</b>	-- Останати финансиски обврски	2.138.750,00		
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	220.263,00		51.583,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	47.024.707,00		47.008.847,00

<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	705.816.085,00			629.908.782,00
------------	--	----------------	--	--	----------------

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	557.892.513,00			650.917.258,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	525.852.354,00			642.401.292,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	32.040.159,00			8.515.966,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	538.555.477,00			630.125.420,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	13.638.843,00			13.497.591,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	348.245.665,00			409.082.881,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	28.521.338,00			39.440.275,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	24.126.342,00			35.713.751,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	87.683.334,00			86.650.868,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	82.268.843,00			82.268.843,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	564.847,00			559.782,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	4.849.644,00			3.822.243,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	23.526.478,00			22.975.175,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	2.752.400,00			2.752.400,00
<b>221</b>	-- Резервирања за трошоци и ризици				1.440.402,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	10.061.077,00			18.572.077,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	56.150,00			4.368.274,00
<b>224</b>	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)				231.562,00
<b>228</b>	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва				231.562,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				64.171,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				411.414,00
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи	56.150,00			3.661.127,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	7.194.300,00			9.419.402,00
<b>235</b>	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)				8.303,00
<b>236</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва				8.303,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со	6.952.369,00			6.877.224,00

неповрзани друштва				
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	241.931,00		242.631,00
<b>243</b>	-- Останати финансиски расходи			2.291.244,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	12.198.886,00		15.740.710,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	12.198.886,00		15.740.710,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	4.141.959,00		2.871.472,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	8.056.927,00		12.869.238,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	154,00		173,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	8.056.927,00		12.869.238,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	7.448.033,00		2.522.084,00
<b>261</b>	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	608.894,00		10.347.154,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	8.056.927,00		12.869.238,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	8.056.927,00		12.869.238,00
<b>289</b>	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	7.448.033,00		2.522.084,00
<b>290</b>	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	608.894,00		10.347.154,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	154,00			173,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2328</b>	- 45.32 - Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	557.948.663,00			

Потпишано од:

Hristina Ruzhinovska  
hrasevska@gmail.com

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,  
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber  
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD  
Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

**Кликнете на ПОВТОРНО ПОДНЕСИ за ја пратите годишната сметка до Централен регистар на одобрување.**

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за 2020 година

**Г О Д И Ш Е Н   И З В Е Ш Т А Ј**

**за работењето на Аутомакедонија А.Д. Скопје  
за деловната 2020 година**

---

**Скопје, Април 2021**

## **СОДРЖИНА**

### **1. ВОВЕД**

### **2. Основни податоци**

#### **2.1. Лична карта на Аутомакедонија АД**

#### **2.2. Евидентирани недвижности**

#### **2.3. Кадровски потенцијал**

**Финансиски извештај за работењето на фирмите во Групацијата Аутомакедонија за 2020 година и плански проекции за 2021 година**

### **3. Вовед - Финансиски резултати на фирмите на Групацијата Аутомакедонија во 2020**

#### **3.1. Финансиски резултат за Групацијата Аутомакедонија за 2020**

##### **3.1.1. Аутомакедонија АД и финансиски показатели**

##### **3.1.2. АМ Церт дооел Скопје**

##### **3.1.3. АМ БРОКЕР АД Скопје**

##### **3.1.4. СИЦ АМ ДООЕЛ Битола**

##### **3.1.5. АУТО 1 РЕНТ дооел Скопје**

### **4. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА**

### **5. ПЛАНСКИ ПРОЕКЦИИ**

## 1. ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ

Почитувани акционери,

Во исклучително тешката и по ниеден стандард редовна година за деловното работење воопшто, сите деловни субјекти, а поготово деловните субјекти кои функционираат во гранките поврзани со 'мобилитет на луѓе и стоки', во кои спаѓаат и дејностите на групацијата на компании на Аутомакедонија АД Скопје, бележат негативни оперативни и финансиски резултати споредени со функционирање во редовни околности.

Следствено остварените резултати во вонредната, односно КОВИД-19 кризна 2020 година споредени со 2019 година ги карактеризира:

- намалување на вкупните консолидирани приходи за 12% (остварени 562 милиони денари во 2020)
- намалување на консолидираната нето добивка за 37% (остварена нето добивка од 8 милиони денари)

Од оперативен аспект, мора да се напомене дека КОВИД-19 кризата и соодветните мерки за справување со кризата превземени од надлежните институции, директно влијаеа на мобилноста на населението, притоа ограничувањето на физичкото движење и забраните за патување како дел од мерките за спречување на кризата имаа сериозно негативно влијание на дејностите на компанијата во текот на 2020 година, а особено изразени во вториот и третиот квартал од 2020 година.

Во таа насока, за илустрација на негативниот ефект врз работењето треба да ги погледнеме следниве оперативни резултати:

- намалување на бројот на влезови во сервисните центри за 8% со остварени 7644 влезови
- реализирани 11% помалку влезови во Станиците за технички преглед на АМ Церт
- остварена бруто полисирана премија од зелен картон во 2020 година во АМ Брокер АД во износ од 5,5 милиони денари (пад од 55% во однос на 2019 година)
- намален физички обем на продажба на нови возила во 2020 година за 30% со продадени 193 возила.

Сепак и покрај бројните неповолности за одржување и унапредување на деловната активност на компаниите во состав на Аутомакедонија АД Скопје, остварените резултати во 2020 година може да се сметаат за релативно позитивни, поготово бидејќи клучните клиенти за сите дејности се задржани и новите производи и услуги воведени во изминатите години, покажуваат потенцијал за раст во годините пред нас.

Клучни активности кои позитивно влијаат на приходните резултати се:

- реализираната зделка од 6 еколошки ИСУЗУ автобуси на природен компримиран гас (CNG) со ЕСМ, односно РЕК Битола
- реализирана продажба на 3 единици ИСУЗУ автобуси на деловни клиенти за превоз на вработени и општини за превоз на ученици
- брендот SSang Yong со продадени 30 единици и позитивен тренд на прифаќање кај клиентите
- ИСУЗУ товарни возила и камионети
- Непречена транзиција на новиот модел на работење на брендот OPEL

Во делот на крупните капитални проекти, односно инвестиција во новиот деловен центар ХУБО, во текот на 2020 сите активности беа стопирани и бидејќи не постои соодветна можност за реализација на проектот за намена за дејностите на Аутомакедонија (ДУП кој не е во согласност со намената), во понатамошниот тек во 2021 година се предлага негово продавање на заинтересирани клиенти со цел намалување на кредитната изложеност и насочување на ресурсите во развој на основните дејности на компанијата и нивна експанзија на територијата на целата земја.

Годината пред нас што е веќе започната ќе биде во знакот на оперативна консолидација на функциите, локациите и операциите на друштвото, со цел подобрување на ефективноста и рационализација на трошоците, грижа и унапредување на човечките потенцијали преку систем на обука и усовршување на вработените, градење на култура на остварување на резултати и испитување на можности за проширување на полето на дејствување на компанијата.

Игор Илиевски  
Генерален директор  
Аутомакедонија АД

## 2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

### 2.1. Лична карта на Аутомакедонија АД во 2020

<b>Назив на друштвото:</b>	Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
<b>Адреса и седиште на друштвото:</b>	ул. 16-та Македонска бригада 2, 1000 - Скопје, Р. Македонија
<b>Телефон:</b>	3103-130
<b>Факс:</b>	3103-131
<b>Е-mail:</b>	<a href="mailto:automak@automakedonija.com.mk">automak@automakedonija.com.mk</a>
<b>Веб страна:</b>	<a href="http://www.automakedonija.com.mk">www.automakedonija.com.mk</a>
<b>Датум на основање:</b>	06.09.1947
<i>БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ НА 31.12.2020:</i>	92 вработени
<b>Систем на управување на друштвото</b>	Двостепен систем на управување
<b>Вкупен износ на основна главнина:</b>	3.671.072 ЕУР
<b>Број на издадени обични и приоритетни акции:</b>	Обични акции: 82.529 или 100 %
<b>Номинална вредност на акциите:</b>	44.48 EUR
<b>Дали во овој период е извршена емисија на акции?</b>	Во овој период не е извршена емисија на акции
<b>Дали во овој период е извршена поделба на акциите на акционерското друштво?</b>	Во овој период не е извршена поделба на акциите на акционерското друштво

Број на акционери на 31.12.2019:	235 акционери
Број и процент на сопствени, обични и приоритетни акции во основната главнина на последниот ден на периодот за кој се известува	Сопствени акции 4980 ; 6.03 %
Податоци за стекнување на сопствени акции од страна на друштвото	Аутомакедонија АД Скопје со одлука бр. 02-1524/3 од 28.05.2004 донесена од страна на Собранието на акционерите се стекна со 4980 сопствени акции.

- ✓ **Аутомакедонија АД Скопје** е друштво специјализирано за продажба и сервисирање на возила и резервни делови, дополнителна опрема и изработка на модификации на моторни возила.
- ✓ **АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје** /100% сопственост на Аутомакедонија/ е специјализирана компанија за едукациско, испитно/инспекциски, лабораториски испитувања и калибрации, сертификациски дејности и менаџмент системи, основана во 2006 година, во целосна сопственост на Аутомакедонија АД.
- ✓ **АМ Брокер АД Скопје** е брокерско друштво, кое работи на сите видови осигурување и отпочна со својата дејност од 02.01.2014 /Аутомакедонија поседува 40% /
- ✓ **Сообраќаен испитен центар АМ ДООЕЛ Битола** (100% сопственост на Аутомакедонија), кој по добиена лиценца од страна на Министерството за внатрешни работи на 15.12.2014 година започна со работа на 15.01.2015 година. Лиценцата го опфаќа регионот Битола, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Македонски Брод и Крушево, со придружните Општини.
- ✓ **АУТО 1 Рент ДООЕЛ Скопје** – компанија отворена во 2018 година, 100% сопственост на Аутомакедонија. Во 02.2019 беше преименувана и доби нова дејност - за изнајмување на возила.

## 2.2 . ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ

Имотот на Аутомакедонија е главно во Скопје, но и во други градови во земјата и во Р. Србија. Менаџментот, совесно и одговорно се однесува кон имотот. Постојниот имот е запишан во земјишните книги и редовно се плаќа данок на имот.

Аутомакедонија располага со сопствен деловен простор во **Скопје**:

- Административно-деловна зграда во **Центар** во површина од 4.232 м2 со продажен салон во површина од 278 м2; и земјиште во сопственост од 1.457 м2.
- Сервисен центар Аутотурист во **Кисела Вода** со површина од: 1872 м2 деловни простории и згради и 1448 м2 градежно земјиште по решение од 01.09.2017.
- Магазин во **Кисела Вода** во површина од 480 м2;
- Деловен објект во **Кисела Вода** од 23м2
- Деловен изложбено - сервисен центар во **Автокоманда**, Општина Гази Баба, со надградба во вкупна површина од 3.165м2 и земјиште во сопственост од 4.225 м2
- Деловен објект - Сервис за стопански возила и автобуси во склоп на поранешна **Стактарница** во површина од 697 м2 по Имотен лист и лист за предбележување на градба со одобрение за 932 м2 и земјиште во површина од цца 3.635 м2
- Градежно Земјиште за нов сервисно продажен центар – 1379 м2. – **Злокуќани** , Карпош
- **Деловен објект во Карпош – Злокуќани** – ВО ИЗГРАДБА – со имотен лист за предбележување на градба број 6613 КО Злокуќани

Објекти во **Републиката**:


- Административен дел Прилеп во површина од 103 м2;
- Објект Битола со површина од 304 м2

Аутомакедонија располага со сопствен деловен простор во **Србија**:

- Просторот во центарот на Белград со површина од 326 м2

## 2.3. СТРУКТУРА НА КАДАРОТ НА ГРУПАЦИЈАТА

Графичкиот приказ ја отсликува бројката на вработени, ангажирани во одделните фирми - членки на Групацијата Аутомакедонија



**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕТО  
НА ФИРМИТЕ ВО ГРУПАЦИЈАТА  
АУТОМАКЕДОНИЈА ЗА 2020 година**

Април, 2021

### 3. **ВОВЕД – Финансиски резултати на компаниите во Групацијата Аутомакедонија за 2020 година**

Финансиските извештаи, како се составен дел на овој преглед, се подготвени согласно сметководствените стандарди и законските регулативи, а се наменети за менаџментот, управните органи и акционерите .

Од страна на Менаџментот и Надворешната ревизија се оценети како објективни и стручно изготвени и како такви претставуваат солидна подлога за донесување на одлуки на Управниот одбор и Надзорниот одбор и се наменети за соодветно донесување на одлука за усвојување на годишните сметки за поделните компании на Групацијата Аутомакедонија.

Групацијата во 2020 година оствари позитивен нето финансиски резултат од 8 мил мкд (контролирано 7.4 мил мкд), со 5% намалување на приходната страна (2020 vs 2019) (excl АутоОне) и 4% намалување на расходната страна (2020 vs 2019) (excl АутоОне) во најголем дел поради вонредната активност – исправка на вредност на дел од побарување од ликвидираниот компанија во 2020 година АутоОне Ниш и вонредна активност – вредносно усогласување на тековни средства. Со елиминирање на ефектот од исправка на вредност на побарување од поврзаниот субјект во финансискиот резултат во 2020, EBITDA на ниво на групација изнесува 54.9 мил мкд и бележи намалување за 1% во 2020 во однос на 2019 и помала нето добивка за 28%.

На финансиските резултати на компаниите, освен разбирливиот ефект од пандемијата Ковид 19, особено влијаеја вонредни ставки на трошковната страна кои се појавуваат како еднократни во 2020 година :

- Ликвидирање на компанијата АутоОне Ниш каде е 100% сопственик е Аутомакедонија, која во секоја година од работењето во четири години наназад е со финансиска загуба. Со овој процес Аутомакедонија АД направи исправка на вредност на побарување од АутоОне во износ од 7.2 мил мкд во 2020, како сукцесивен дел од првата резервација за овој настан во 2019 г. и

- Исправка на вредност на тековни средства – залихи и побарувања во Аутомакедонија АД во однос на стари необртни делови повеќе од 10 години во Аутомакедонија АД.

- Пад на приходите на АМ Церт за 19% и негативен финансиски резултат

На финансискиот резултат на Групацијата **позитивно** влијаеше:

- Продажбата на автобуси на РЕК Битола во вредност од 104 мил мкд

- Пораст на приходите на СИЦ АМ Битола за 7%

## 3.1. ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА ГРУПАЦИЈАТА АУТОМАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

**КОНСОЛИДИРАНИОТ Финансиски резултат за Групацијата Аутомакедонија за 2020 година со соодветното прикажување на процентуалното контролирано учество во поделните компании согласно приложниот консолидиран финансиски извештај за сеопфатна добивка изнесува 8.057.182 мкд.**

АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА 2020												000 мкд							
АУТОМАКЕДОНИЈА АД			АМ ЦЕРТ ДООЕЛ			АМ БРОКЕР			СИЦ АМ БИТОЛА			АУТО 1 РЕНТ ДООЕЛ			АУТО ОНЕ <i>ликвидирана</i>			Консолидиран	
Дејност	1947		испитно/инспекци., лаб. испитувања и калибрации, сертиф. дејности и менаџ. системи			брокерско друштво, кое работи на сите видови осигурување			сообраќајно испитен центар со лиценца од страна на МВР за регион Битола			давање под закуп на возила			овластен дилер и сервисер за Opel на територијата на Р. Србија			Групација АМ	
Основа на	2020	2019	2020	2019	%	2020	2019	%	2020	2019	%	2020	2019	%	2020	2019	%	2020	2019
Година	2020	2019	2020	2019	%	2020	2019	%	2020	2019	%	2020	2019	%	2020	2019	%	2020	2019
Број на вработени	92	90	42	43		15	14		23	25		1	1		0	0		173	175
<b>Приходи</b>	503,812	523,768	-4%	38,184	47,024	-19%	22,220	27,326	-19%	31,206	29,283	7%	4,010	2,299	74%	0	52,434	599,811	682,134
<b>Расходи (-)</b>	470,874	490,642	-4%	42,016	45,509	-8%	18,654	20,847	-11%	16,479	15,408	7%	1,946	2,665	-27%	0	56,674	550,530	631,743
Оперативна добивка (OP)	32,939	33,126	-1%	-3,832	1,515		3,566	6,479	-45%	14,727	13,875	6%	2,064	-366		0	-4,240	49,464	50,391
Дивиденди (+)	5,500	5,085	8%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	5,500	5,085
<b>ЕБИТДА</b>	<b>38,439</b>	<b>38,212</b>	<b>1%</b>	<b>-3,832</b>	<b>1,515</b>		<b>3,566</b>	<b>6,479</b>	<b>-45%</b>	<b>14,727</b>	<b>13,875</b>	<b>6%</b>	<b>2,064</b>	<b>-366</b>		<b>0</b>	<b>-4,240</b>	<b>54,964</b>	<b>55,476</b>
Амортизација (-)	18,860	18,674	1%	933	940	-1%	186	186	0%	1,265	762	66%	2,063	478		0	890	23,307	21,929
<b>ЕБИТ</b>	<b>19,579</b>	<b>19,538</b>	<b>0%</b>	<b>-4,765</b>	<b>576</b>		<b>3,380</b>	<b>6,293</b>	<b>-46%</b>	<b>13,462</b>	<b>13,113</b>	<b>3%</b>	<b>1</b>	<b>-844</b>		<b>0</b>	<b>-5,130</b>	<b>31,657</b>	<b>33,547</b>
Камата (-)	6,769	5,356	26%	0	15		32	0		0	0		0	0		0	0	6,801	5,371
Вонредни еднократни приходи / отписи (+/-)	(7,270)	(8,448)	-14%	0	0		(2,072)	(1,440)		-	(5,710)		-	-		-	-	-9,342	-15,599
<b>ЕВТ</b>	<b>5,539</b>	<b>5,734</b>	<b>-3%</b>	<b>-4,765</b>	<b>461</b>		<b>1,276</b>	<b>4,853</b>	<b>-74%</b>	<b>13,462</b>	<b>7,403</b>	<b>82%</b>	<b>1</b>	<b>-844</b>		<b>0</b>	<b>-5,130</b>	<b>15,330</b>	<b>12,576</b>
Данок на добивка (-)	1,514	642	136%	0	220		262	649	-60%	1,403	1,360	3%	0	0		1,033		4,211	2,871
<b>Нето добивка</b>	<b>4,025</b>	<b>5,092</b>	<b>-21%</b>	<b>-4,765</b>	<b>340</b>		<b>1,014</b>	<b>4,204</b>	<b>-76%</b>	<b>12,059</b>	<b>5,844</b>	<b>106%</b>	<b>1</b>	<b>-844</b>		<b>0</b>	<b>-5,130</b>	<b>11,119</b>	<b>9,506</b>
Контролирано учество	5,796	8,454		-4,765	340		406	1,681		12,059	5,844		1	-844		-6,048	-5,130	7,448	10,347
Неконтролирано учество	-	-		-	-		609	2,522		-	-		-	-		-	-	609	2,522
Вкупна добивка АМ АД	5,796	8,454		-4,765	340		1,014	4,203		12,059	5,844		1	-844		-6,048	-5,130	<b>8,057</b>	<b>12,869</b>
<b>ЕБИТДА (%)</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>		<b>-10%</b>	<b>3%</b>		<b>16%</b>	<b>24%</b>		<b>47%</b>	<b>47%</b>		<b>51%</b>	<b>-16%</b>				<b>9%</b>	<b>8%</b>
<b>NP (%)</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>		<b>-12%</b>	<b>0%</b>		<b>5%</b>	<b>15%</b>		<b>39%</b>	<b>20%</b>		<b>0%</b>	<b>-37%</b>				<b>2%</b>	<b>1%</b>

Работењето на Групацијата АУТОМАКЕДОНИЈА во 2020 година е позитивно.

Имајќи го предвид негативниот тренд во подолг временски период, состојбата и потенцијалот на пазарот во дејноста врвниот менаџмент на Аутомакедонија, донесе одлука за затварање на компанијата АутоОне Ниш во 2019 преку процес на ликвидација кој се заврши и ефектуира со остаток на исправка на вредност на побарување во 2020 година кое како влијание се ефектуира директно во финансискиот резултат на Групацијата Аутомакедонија.

И во предизвикувачката 2020 година финансиските показатели на ликвидност и солвентност се позитивни и незагрозени со новонастанатите услови.

По спроведување на соодветните елиминации за добиени дивиденди во 2020 година за 2019 година, **на матичното друштво Аутомакедонија АД му припаѓа добивка за 2020 година во износ од 7.448.033,00 мкд**, неконтролираното учество изнесува 609.148,00 мкд, потврдено во консолидираниот ревизорски извештај за 2020 година.

Пооделно се наведени односите на нето финансиски резултат на поделните компании во 2020 во однос на претходните години кои подетално ќе бидат опфатени во продолжение на извештајот.

**ВО ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕ ПРИКАЖАНИ ФИНАНСИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА  
ПОЕДИНЕЧНИТЕ КОМПАНИИ ВО ГРУПАЦИЈАТА АУТОМАКЕДОНИЈА СО  
ПООДЕЛНО ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ПАРАМЕТРИ И  
СПОРЕДБЕНИ ИНДИКАТОРИ**

## 3.1.1. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД

### Оперативно финансиски резултати

АУТОМАКЕДОНИЈА АД ПО ЛОКАЦИИ / ОЕ	ВОЛУМЕН			НЕТО РЕАЛИЗАЦИЈА		
	2020	2019	% 20 vs 19	2020	2019	% 20 vs 19
<b>ВКУПНО Сервисни дејности</b>	<b>7,644</b>	<b>8,321</b>	<b>-8.1%</b>	<b>97,873,073</b>	<b>103,953,980</b>	<b>-5.8%</b>
Комерција				31,048,839	29,652,846	4.7%
Возила	193	274	-29.6%	302,287,035	341,707,315	-11.5%
<b>ВКУПНО Продажба</b>				<b>333,335,873</b>	<b>371,360,161</b>	<b>-10.2%</b>
<b>ВКУПНО Закуп</b>				<b>27,346,850</b>	<b>28,628,408</b>	<b>-4.5%</b>
<b>ВКУПНО</b>				<b>458,555,797</b>	<b>503,942,548</b>	<b>-9.0%</b>

### БИЛАНС НА УСПЕХ

АУТОМАКЕДОНИЈА АД БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2020		2020 BC 2019 %
	000 МКД	% нсп							
<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА</b>	<b>378,006</b>	<b>100%</b>	<b>404,792</b>	<b>100%</b>	<b>515,504</b>	<b>100%</b>	<b>500,096</b>	<b>100%</b>	<b>-3.0%</b>
Приходи од продажба на возила	231,066	61%	248,052	61%	368,876	72%	341,451	68%	-7.4%
Приходи од сервисна активност и рез.делови	117,258	31%	127,080	31%	116,293	23%	128,944	26%	10.9%
Приходи од закупнини	29,682	8%	29,659	7%	30,336	6%	29,701	6%	-2.1%
<b>COGS - Набавна вредност на прод. производи</b>	<b>269,557</b>	<b>71%</b>	<b>303,584</b>	<b>75%</b>	<b>393,886</b>	<b>76%</b>	<b>373,115</b>	<b>75%</b>	<b>-5.3%</b>
Набавна вредност на продадени возила	211,946	56.1%	232,347	57.4%	323,020	62.7%	303,535	60.7%	-6.0%
Набавна вредност на сервисна активност	57,611	15.2%	71,237	17.6%	70,866	13.7%	69,580	13.9%	-1.8%
<b>GROSS PROFIT</b>	<b>108,449</b>	<b>29%</b>	<b>101,208</b>	<b>25%</b>	<b>121,619</b>	<b>24%</b>	<b>126,981</b>	<b>25%</b>	<b>4.4%</b>
Разлика во цена - возила	19,120	5.1%	15,705	3.9%	45,856	8.9%	37,915	7.6%	-17.3%
Разлика во цена сервисна активност и рез.делови	59,647	15.8%	55,844	13.8%	45,427	8.8%	59,364	11.9%	30.7%
<b>ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>8,311</b>	<b>2%</b>	<b>8,559</b>	<b>2%</b>	<b>3,875</b>	<b>1%</b>	<b>3,716</b>	<b>1%</b>	<b>-4.1%</b>
Трошоци за вработени	45,852	12%	40,624	10%	42,937	8%	46,033	9%	7.2%
Оперативни трошоци (ОРЕХ)	49,620	13%	43,233	11%	48,622	9%	51,725	10%	6.4%
Амортизација	15,844	4%	17,474	4%	18,674	4%	18,860	4%	1.0%
<b>ВКУПНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>111,316</b>	<b>29%</b>	<b>101,331</b>	<b>25%</b>	<b>110,233</b>	<b>21%</b>	<b>116,618</b>	<b>23%</b>	<b>5.8%</b>
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА</b>	<b>5,444</b>	<b>1%</b>	<b>8,436</b>	<b>2%</b>	<b>15,261</b>	<b>3%</b>	<b>14,079</b>	<b>3%</b>	<b>-7.7%</b>
Приходи од дивиденди	10,608	3%	6,937	2%	5,085	1%	5,500	1%	8.2%
Вонредни отписи - writte offs		0%		0%	-8,448	-2%	-7,270	-1%	-13.9%
<b>ЕБИТ</b>	<b>16,052</b>	<b>4%</b>	<b>15,373</b>	<b>4%</b>	<b>11,898</b>	<b>2%</b>	<b>12,309</b>	<b>2%</b>	<b>3.4%</b>
<b>ЕБИТДА</b>	<b>31,896</b>	<b>8%</b>	<b>32,847</b>	<b>8%</b>	<b>30,572</b>	<b>6%</b>	<b>31,168</b>	<b>6%</b>	<b>2.0%</b>
Финансиски приход - камати и поз.курсни разлики	308	0%	-139	0%	0	0%	577	0%	
Финансиски расход - камати и нег.курсни разлики	3,730	1%	4,765	1%	6,164	1%	6,192	1%	0.5%
Данок на добивка	0	0%	161	0%	642	0%	1,514	0%	135.9%
<b>НЕТО ДОБИВКА (НР)</b>	<b>12,630</b>	<b>3%</b>	<b>10,308</b>	<b>3%</b>	<b>5,093</b>	<b>1%</b>	<b>4,025</b>	<b>1%</b>	<b>-21.0%</b>

**Вкупните приходи во 2020 изнесуваат 508 милиони мкд и во однос на 2019 се намалени само за 4%**

- Клучни аспекти на приходната страна 2020:
- Зголемување на приходите од продажба на резервни делови и продажба на АВТОБУСИ ИСУЗУ на РЕК Битола во вредност од 100.000 илјади мкд
- Бруто профитната маржа изнесува 25% и е зголемена за 4,4%
- Продажба на 27 возила од новиот бренд Sang Yuong за кој застапништво доби Аутомакедонија АД во 2019 година , што е износ и волумен над планот
- Продажба на над 90 половни возила преку флотна купопродажба на возила од неколку домшани компании

**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**  
**АУТОМАКЕДОНИЈА АД - 2020 година**

**БИЛАНС НА УСПЕХ (P&L)**

АУТОМАКЕДОНИЈА АД	2019	2020	2020 vs 2019
<b>ПРИХОДИ</b>			
1 Приходи од продажба на возила	355,547,894	320,124,685	-10%
2 Приходи од продажба	93,625,404	105,893,023	13%
3 Сервисни услуги	22,667,446	21,643,372	-5%
4 Приходи од закупнини и услуги	30,335,897	29,701,353	-2%
5 Приходи од прод.на основни с-ва	12,680,891	15,197,504	20%
6 Капитална добивка	2,746,287	3,272,261	19%
7 Вонредни приходи	1,746,484	1,585,812	-9%
8 Приходи од камата	422,488	535,082	27%
9 Приходи курсни разлики	13,922	32,077	130%
10 Приходи од провизии (возила/делови)	2,289,028	4,353,574	90%
11 Приходи дивиденда	5,085,168	5,500,000	8%
12 Останати приходи	1,692,180	1,489,133	-12%
<b>ВКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>528,853,089</b>	<b>509,327,876</b>	<b>-4%</b>

- Сервисните дејности 2020 во однос 2019 бележат пад на волумен од 8% и пад на нето реализација и бруто маржа од 6%
- Реализацијата на нови возила бележи пад од 27% во волумен , нето реализација пад од 12% и пораст на бруто профитната маржа од 23% во 2020 година во најголем дел детерминирана од поголемата профитна маржа на автобуси и возила Исузу и Санг Јонг .

АУТОМАКЕДОНИЈА АД		2019	2020	
<b>РАСХОДИ</b>				
<b>1</b>	<b>Набавна вредност</b>	<b>381,187,878</b>	<b>357,917,804</b>	<b>-6%</b>
	Набавна вредност - возила	310,322,248	288,337,924	-7%
	Набавна вредност - сервис+комерција	70,865,630	69,579,880	-2%
<b>2</b>	<b>Плати</b>	<b>42,936,759</b>	<b>46,032,917</b>	<b>7%</b>
<b>3</b>	<b>Материјални трошоци</b>	<b>37,576,624</b>	<b>38,424,238</b>	<b>2%</b>
	Канцелариски материјал	1,758,733	2,542,151	
	Трошоци за енергија и гориво	6,833,056	7,004,158	
	ПТТ + Транспортни	1,038,853	1,051,338	
	Трошоци за рез.делови и мат.одрж	1,306,012	880,559	
	Ситен инвентар	533,009	468,231	
	Услуги за одржување	5,552,615	5,504,180	
	Закупнина (кирија), лизинг, наем	325,817	619,405	
	Комунални услуги	1,554,774	1,494,551	
	Амортизација	18,673,755	18,859,665	
<b>4</b>	<b>Нематеријални трошоци</b>	<b>61,417,768</b>	<b>61,413,581</b>	<b>0%</b>
	Трошоци за реклама и репрезентација	6,113,460	5,596,609	
	Адвокатски, интелектуални и административни услуги	5,889,721	5,373,397	
	Данок на имот и др. Даноци	1,223,023	1,079,685	
	Трошоци и дневници за службени патувања	432,999	185,872	
	Регрес за годишен одмор	910,722	1,145,903	
	Отпремнина за пензија	149,750	84,802	
	Останати трошоци за вработеност УО/НО	1,181,300	1,013,347	
	Осигурување (имот и вработени)	2,547,255	2,327,091	
	Банкарски услуги	2,578,622	1,594,363	
	Останати трошоци на работењето	6,332,346	4,776,578	
	Неотпиш.вредност демо возила	12,697,857	15,197,504	
	Дополнителни трошоци и отпишувања	3,027,961	<b>6,432,357</b>	
	Камати	5,355,827	6,181,954	
	Негативни курсни разлики	140,452	577,090	
	Книжни задолженија и одобрен рабат	4,388,456	2,576,795	
	Резервации и ризици - (439к)	<b>8,448,017</b>	<b>7,270,234</b>	
<b>ВКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>523,119,029</b>	<b>503,788,540</b>	<b>-4%</b>

Вкупните расходи се намалени за 4% аналогно на намалените приходи од продажба со намалување на набавната вредност на продадени производи за 6%, но со исстапување на две клучни ставки вондредни во 2020 г:

- Отпис и исправка на вредност на побарување од поврзаниот субјект АутоОне Ниш ликвидирана 2020 и отпис на удел за исстапување за кој во 10.2019 беше отпочнат процесот на ликвидација
- Вредносно усогласување на побарувања и залихи со отпис на нефрекфентни стари делови повеќе од 10 години
- Пораст на платите за 7%
- Во другата насока скоро сите останати трошоци се намалени во 2020

АУТОМАКЕДОНИЈА АД	2019	2020	2020 vs 2019
<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>	5,734,060	5,539,336	-3%
<b>Данок на добивка</b>	641,894	1,513,945	136%
Нето добивка по оданочување	5,092,166	4,025,391	-21%
Резервен Фонд	254,608	201,270	-21%
<b>НЕТО ДОБИВКА</b>	4,837,558	3,824,122	-21%
Нето профитна маржа	0.9%	2.4%	
Бруто профитна маржа	2.1%	2.4%	
<b>ЕВИТ</b>	11,230,339	12,298,380	10%
<b>ЕВТДА</b>	38,352,111	38,428,279	0%

**Добивка пред оданочување за 2020 година изнесува 5.539.336 мкд**

Данок на добивка изнесува 1.513.945 мкд

Износот кој треба да се внесе во Задолжителна општа резерва согласно Статутот, законски се издвојува до 1/5 од Основната главнина на Друштвото , а до 5% од добивката, изнесува 201.270 мкд.

**Бруто профитната маржа за 2020 година изнесува 25%** со пораст од 4% во однос на 2019, што е показател за и покрај предизвикувачката и тешка 2020 година кога имавме оперативно финансиски крахови во месеците Април и Мај , сепак успешната оперативна година за Аутомакедонија АД.

**Оперативната профитна маржа за 2020 година изнесува 3%** стабилна во однос на претходната година.

**ЕВИТДА** како показател во најголем дел на ликвидното оперативно работење и показател на успешноста на оперативното работење на Аутомакедонија АД, како и можноста за отплата на краткорочниот дел од долгорочните кредити и успешноста од оперативно работење пред амортизација и камати во 2020 година , прилагодена (adjusted) за вонредниот настан (резервација – исправка на вредност на побарување од АутоОне Ниш) , **во 2020 изнесува 38.430 илјади мкд и 6%** во однос на приходите.

**ЕВИТ** (Добивка пред даноци и камати) **во 2019 изнесува 12.300 илјади мкд** во однос на 2019 11.230 илјади мкд што е зголемување за 10%.

Во продолжение, се презентирани **Биланс на Состојба, Паричен Тек и Финансиски индикатори за Аутомакедонија.**

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - БИЛАНС НА СОСТОЈБА мкд / '000	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
<b>СРЕДСТВА</b>	<b>486,110</b>	<b>506,917</b>	<b>599,380</b>	<b>670,267</b>
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	330,873	346,865	356,700	362,054
Недвижности, постројки и опрема	252,633	234,156	233,277	208,733
Недвижности даени под закуп	75,007	109,167	119,943	120,045
Вложувања во подружници	3,142	3,452	3,390	2,160
Долгорочни побарувања од купувачи	-	-	-	31,026
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	155,237	160,052	242,680	308,213
Залихи	81,632	92,774	100,137	124,146
Побарувања од купувачи	54,226	45,180	108,931	171,340
Побарувања за дадени аванси	6,408	12,789	8,703	5,643
Дадени позајмици на поврзани друштва	-	-	14,934	-
Останати тековни средства и АВР	3,585	1,529	1,684	2,264
Парични средства и парични еквиваленти	9,386	7,780	8,291	4,819
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>486,110</b>	<b>506,917</b>	<b>599,380</b>	<b>670,266</b>
<b>ГЛАВНИНА</b>	291,141	295,949	301,042	305,067
Акционерски капитал (основна главнина)	191,648	191,648	191,648	191,648
Сопствени акции (-)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)
Резерви	73,695	80,825	91,134	96,225
Објективна вредност и останати резерви	(51,759)	(51,759)	(51,759)	(51,759)
Добивка од деловната година	-	10,308	5,092	4,025
Акумулирана добивка	85,557	72,927	72,927	72,927
<b>НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	103,346	120,156	174,196	147,317
Долгорочни кредити	53,472	71,754	127,187	101,430
Одложени приходи	49,874	48,402	47,009	45,887
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	91,623	90,812	124,143	217,883
Обврски спрема добавувачи	25,781	18,223	19,556	63,648
Обврски за примени аванси	6,700	7,299	6,195	2,436
Краткорочни кредити и позајмици	42,500	36,510	64,756	107,208
Тековен дел на долгорочни кредити	10,072	21,879	22,066	29,354
Останати краткорочни обврски	6,570	6,901	11,570	15,236
<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ</b>	194,969	210,968	298,339	365,200
	0	0	0	0
ВКУПЕН ОБРТЕН КАПИТАЛ ЗА ГОДИНА ('000 МКД)	63,614	69,240	68,537	90,330
ВКУПЕН ОБРТЕН КАПИТАЛ ЗА ГОДИНА ('000 ЕУР)	1,034	1,126	1,114	1,469

- Тековните средства се зголемени за 26% во најголем дел поради зголемување на побарувањето од купувачи како резултат на продажбите на автобуси на Рек Битола во договор со одложено плаќање
- Тековните обврски се зголемени за 33% во најголем дел поради зголемување на кредитните обврски за наменско оперативно финансирање и обврските кон принципалот Исузу за проектните продажби

## ПАРИЧЕН ТЕК

<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (CASH FLOW)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>АУТОМАКЕДОНИЈА АД</b>	000 МКД	000 МКД	000 МКД
<b>Парични текови од оперативни активности</b>			
<b>ДОБИВКА (ЗАГУБА) пред оданочување</b>	<b>5,539</b>	<b>5,734</b>	<b>10,469</b>
<i>Усогласување за:</i>			
Амортизација на недвижности постројки опрема	18,860	18,674	10,839
Амортизација на недвижн.дадени под закуп		0	6,607
Приходи од амортизација на одложени приходи		0	(1,393)
Отпис на побарувања	3,070	10,736	624
Расходи за камати	5,430	4,874	4,637
Капитална добивка од продажба на возила	(3,272)	(2,746)	(3,012)
<b>Добивка (загуба) пред промени во обртни с-ва</b>	<b>29,627</b>	<b>37,272</b>	<b>28,771</b>
Побарување од купувачи	(50,409)	(13,239)	8,343
Останати тековни средства и АВР	(580)	(690)	(389)
Побарувања за дадени аванси	3,059	2,902	(6,381)
Залихи	(24,009)	(7,363)	(11,142)
Обврски кон добавувачи	27,079	(5,856)	(7,558)
Обврски за примени аванси	(3,759)	(5,093)	599
Останати тековни обврски и ПВР	3,666	(1,393)	143
<b>Нето пари употребени во работењето</b>	<b>(15,324)</b>	<b>6,540</b>	<b>12,385</b>
Платена камата	(6,192)	(5,356)	(4,539)
Платен данок од добивка	(956)	(161)	2,257
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>	<b>(22,472)</b>	<b>1,023</b>	<b>10,103</b>
<b>Парични текови од вложувачки активности</b>			
Купување на основни средства	(6,376)	(41,332)	(53,594)
Продажба на основни средства	9,945	13,430	23,504
Дадени заеми	200	(585)	-
Вложување во подружници	270	61	-310
<b>Нето парични текови од вложувачки активности</b>	<b>4,039</b>	<b>(28,425)</b>	<b>(30,399)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
Искористени (отплатени) кредити	14,961	21,373	24,099
Исплатени дивиденди	0	0	(5,410)
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>14,961</b>	<b>21,373</b>	<b>18,689</b>
<b>Нето зголемување ( намалување) на парични с-ва</b>	<b>(3,472)</b>	<b>511</b>	<b>(1,606)</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>8,291</b>	<b>7,780</b>	<b>9,386</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>4,819</b>	<b>8,291</b>	<b>7,780</b>

## ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ

ФИНАНСИСКИ ПАРАМЕТРИ	АУТОМАКЕДОНИЈА АД			
<b>CASH CONVERSION CYCLE (CCC)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
DIO	104	113	92	110
DSO	57	54	54	102
DPO	33	28	18	41
CCC	129	138	129	171

\*автобуси  
РЕК Битола

ОБРТЕН КАПИТАЛ	2017	2018	2019	2020
WORKING CAPITAL (000 mkd)	63,614	69,240	68,537	90,644
WORKING CAPITAL (000 eur)	1,034 €	1,126 €	1,114 €	1,474 €

Индикатори		2017	2018	2019	2020
Степен на задолженост (vs Средства)	Dept ratio	30%	32%	41%	36%
Степен на задолженост (vs Капитал)	Dept ratio	36%	44%	61%	78%
Принос на главнина	ROE	4%	3%	2%	1%
Поврат на средства	ROA	3%	2%	1%	1%
<b>ЕБИТДА маржа</b>	<b>ЕБИТДА (%)</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>
Нето профитна маржа	NP (%) NPM	3%	3%	1%	1%
<b>Поврат на инвестиран капитал</b>	<b>ROIC</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>

- Паричниот тек е позитивен со една забелешка дека ПТ од оперативни активности е негативен единствено од факторот на зголемени побарувања од РЕК Битола и проектни продажби на крајот на 2020 г кои дел беа финансирани со краткорочни кредити при што паричниот тек од финансирање е позитивен.
- Порастот на залихата во волумен, вредност и DIO, DSO и CCC во рок од 4 години ја отсликува потребата од оптимизирање на структурата и волуменот на ниво на продажбата како и нејзино вредносно усогласување за одредени сегменти
- Параметрите во годината 2020 се високи со напомена за предавање на автобуси на РЕК Битола во цца износ од 104 мил мкд и обврска кон ИСУЗУ Анадолу за односниот договор

## ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ И АНАЛИЗА НА ДОЛГ

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ И ЛЕВЕРИѢ	2020
% задолженост (Средства)	36%
% задолженост (Капитал)	78%

EUR

АНАЛИТИКА НА КРЕДИТИ	31.12.2020
<b>Вкупно долг. кредити</b>	<b>2.119.169 €</b>
Тековен дел на догорочни кредити (дел кој доспева за 1г)	477.301 €
Вкупно долгорочни кредити	2.596.470 €
<b>Краткорочни кредити</b>	<b>1.625.813 €</b>

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ	31.12.2020
Показател на долг	Debt Ratio 36,0%
Показател на задолженост (во однос на капиталот)	Gearing/Levarage Ratio 78,0%
Покриеност на камата	1
Net Debt / EBITDA	7

- По однос на Debt /Asset ratio Аутомакедонија АД е на ниво на просек на дејност со 36% кредитна задолженост
- Debt / Capital изнесува 78%
- Кредитната задолженост во 2020 е намалена во однос на 2019 од 42% на 36% што практично произлегува од поголемиот износ / обем на вкупни средства во 2020 година , за што и се користени кредитите (краткорочните за обртни средства – залихи , долгорочните за нетековни средства – инвестиции во инфраструктурни објекти почнувајќи од инвестициите во 2017 и 2018 и тоа за: Изградба на Сервис Стопански возила, купување и изградба на Деловен објект кај Хубо и Реконструкција на деловната зграда во Центар – сите во вкупен номинален износ од 2.000.000 еур)
- Преку оптимизација на залихите (како најголем дел од вкупните средства на Аутомакедонија АД) и фокусирање на core деловните процеси на Аутомакедонија АД како и аналогно зголемување на капиталот на друштвото проектираме намалување и стабилизирање на Debt ratio

НАПОМЕНА: Предлог одлуката за репрограмирање на кредитите кои Аутомакедонија АД ги има во Шпаркасе Банка со понуда за репрограм од Халк Банка во 2020 година на Собрание на акционери не се реализираше поради ревидирање на целосните понуди и Ковид репрограм на сите кредити во банките.

## 3.1.2. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО на АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

АМ Церт дооел Скопје е во 100% сопственост на Аутомакедонија АД Скопје. Согласно презентираниите финансиски резултатит АМ Церт дооел ја заврши 2019 година со негативен финансиски резултат во вредност од НЕТО ЗАГУБА – 4.765.273 МКД.

АМ ЦЕРТ ДООЕЛ БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2020		2020 vs 2019 %
	000 МКД	% нср							
<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА</b>	<b>41,935</b>	<b>100%</b>	<b>45,930</b>	<b>100%</b>	<b>46,657</b>	<b>100%</b>	<b>37,848</b>	<b>100%</b>	<b>-18.9%</b>
Приходи од технички преглед	17,935	43%	17,763	39%	18,514	40%	16,644	44%	-10.1%
Приходи од хомологации	13,918	33%	17,108	37%	18,704	40%	12,499	33%	-33.2%
Приходи од менаџмент системи	4,365	10%	3,430	7%	3,131	7%	2,695	7%	-13.9%
Приход Битола	2,218	5%	3,425	7%	3,636	8%	3,446	9%	-5.2%
Приходи од ЦЕМТ	1,231	3%	2,027	4%	1,917	4%	1,370	4%	-28.5%
Приходи од тахографи	45	0%	164	0%	140	0%	111	0%	-20.8%
Приходи од процена и вештачење	1,978	5%	1,737	4%	350	1%	874	2%	149.5%
Приход од АМ Академија	252	1%	318	1%	320	1%	234	1%	-26.9%
НВ Тахографи	-6		-41		-54		-24		-56.6%
<b>ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>104</b>	<b>0%</b>	<b>87</b>	<b>0%</b>	<b>312</b>	<b>1%</b>	<b>336</b>	<b>1%</b>	<b>7.7%</b>
Трошоци за вработени	17,097	41%	18,801	41%	18,146	39%	18,338	48%	1.1%
Оперативни трошоци (ОРЕХ)	27,430	65%	27,767	60%	27,323	59%	23,679	63%	-13.3%
Амортизација	957	2%	920	2%	940	2%	933	2%	-0.7%
<b>ВКУПНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>45,484</b>	<b>108%</b>	<b>47,488</b>	<b>103%</b>	<b>46,409</b>	<b>99%</b>	<b>42,949</b>	<b>113%</b>	<b>-7.5%</b>
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА</b>	<b>-3,445</b>	<b>-8%</b>	<b>-1,471</b>	<b>-3%</b>	<b>561</b>	<b>1%</b>	<b>-4,765</b>	<b>-13%</b>	
Приходи од дивиденди	6,265	15%	4,664	10%	0	0%	0		
Вонредни отписи - writte offs		0%		0%		0%			
<b>ЕБИТ</b>	<b>2,820</b>	<b>7%</b>	<b>3,194</b>	<b>7%</b>	<b>561</b>	<b>1%</b>	<b>-4,765</b>	<b>-13%</b>	
<b>ЕБИТДА</b>	<b>3,777</b>	<b>9%</b>	<b>4,113</b>	<b>9%</b>	<b>1,500</b>	<b>3%</b>	<b>-3,832</b>	<b>-10%</b>	
Финансиски приход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Финансиски расход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Данок на добивка	0	0%	0	0%	220	0%	0	0%	
<b>НЕТО ДОБИВКА (НР)</b>	<b>2,820</b>	<b>7%</b>	<b>3,194</b>	<b>7%</b>	<b>340</b>	<b>1%</b>	<b>-4,765</b>	<b>-13%</b>	

- Приходи од дејности на АМ Церт во 2020 во однос на 2019 намалени за 19%
- Трошоците во 2020 вс 2019 намалени за 7,5%
- АМ ЦЕРТ дооел во 2020 оствари НЕТО ЗАГУБА од 4.7 мил денари
- АМ ЦЕРТ дооел има пад на тековни средства СAGR (17-20) од – 6,9% со вредност од негативен обртен капитал од – 1 мил денари
- Главнината за 2020 година изнесува 2.4 мил денари
- Тековно АМ ЦЕРТ дооел оперира со три станици за технички прегледи како основна дејност кои во 2020 вс 2019 бележат пад од 10% СТП и пад од 33% хомологации ; и пропратни активности образложени во Финансискиот извештај

<b>АМ ЦЕРТ - БИЛАНС НА СОСТОЈБА</b>	<b>FY 2017</b>	<b>FY 2018</b>	<b>FY 2019</b>	<b>FY 2020</b>
Структура / опис	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
<b>СРЕДСТВА</b>	<b>15,667</b>	<b>13,984</b>	<b>11,618</b>	<b>9,857</b>
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	7,643	4,598	4,069	3,374
Недвижности, постројки и опрема	4,984	4,598	4,069	3,374
Нематеријални средства				
Вложувања во подружници	2,659	0	0	0
Долгорочни побарувања од купувачи				
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	8,024	9,386	7,548	6,482
Залихи	525	499	472	467
Побарувања од купувачи	5,274	5,651	4,729	2,921
Побарувања за дадени аванси	130	0	0	0
Дадени позајмици на поврзани друштва				
Останати тековни средства и АВР	1,012	339	561	641
Парични средства и парични еквиваленти	1,083	2,897	1,786	2,454
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>15,667</b>	<b>13,984</b>	<b>11,618</b>	<b>9,857</b>
<b>ГЛАВНИНА</b>	9,677	10,051	7,198	2,433
Основна главнина	310	310	310	310
Резерви	62	62	62	62
Добивка / Загуба за тековната година	2,819	3,194	340	-4,765
Акумулирана добивка	6,486	6,486	6,486	6,826
<b>НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	0	0	0	0
Долгорочни кредити				
Одложени приходи				
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	5,990	3,932	4,419	7,424
Обврски спрема добавувачи	5,826	3,578	3,894	6,405
Обврски за примени аванси				848
Краткорочни кредити и позајмици				
Тековен дел на долгорочни кредити				
Останати краткорочни обврски	164	355	526	171
<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ</b>	5,990	3,932	4,419	7,424

### 3.1.3. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АМ Брокер АД

АМ Брокер АД Скопје е дел од Групацијата Аутомакедонија како Друштво чија дејност е посредување при осигурување на сите видови неживотни осигурувања со понуди од сите осигурителни компании на пазарот. Аутомакедонија има сопственост со 40% во Друштвото и наведениот износ припаѓа како дел од добивката на АМ Брокер во облик на дивиденда на Аутомакедонија АД. Во 2020 АМ Брокер оперираше со 11 експозитури и 15 вработени.

Нето добивката на АМ Брокер АД во 2020 година изнесува 1.015.400 мкд

АМ БРОКЕР АД БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2020		2020 vs 2019 %
	000 МКД	% нсп							
<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ</b>	<b>21,402</b>	<b>100%</b>	<b>24,418</b>	<b>100%</b>	<b>27,326</b>	<b>100%</b>	<b>22,220</b>	<b>100%</b>	<b>-18.7%</b>
Трошоци за вработени	5,447	25%	6,087	25%	7,158	26%	7,362	33%	2.8%
Оперативни трошоци (ОРЕХ)	9,200	43%	11,182	46%	13,657	50%	11,292	51%	-17.3%
Амортизација	355	2%	194	1%	186	1%	186	1%	0.0%
<b>ВКУПНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>15,002</b>	<b>70%</b>	<b>17,463</b>	<b>72%</b>	<b>21,001</b>	<b>77%</b>	<b>18,840</b>	<b>85%</b>	<b>-10.3%</b>
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА</b>	<b>6,400</b>	<b>30%</b>	<b>6,954</b>	<b>28%</b>	<b>6,325</b>	<b>23%</b>	<b>3,380</b>	<b>15%</b>	<b>-46.6%</b>
Приходи од дивиденди	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Вонредни расходи	0	0%	0	0%	-1,440	-5%	-2,072		
<b>ЕБИТ</b>	<b>6,400</b>	<b>30%</b>	<b>6,954</b>	<b>28%</b>	<b>4,885</b>	<b>18%</b>	<b>1,309</b>	<b>6%</b>	<b>-73.2%</b>
<b>ЕБИТДА</b>	<b>6,755</b>	<b>32%</b>	<b>7,149</b>	<b>29%</b>	<b>5,071</b>	<b>19%</b>	<b>1,495</b>	<b>7%</b>	<b>-70.5%</b>
Финансиски приход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Финансиски расход	0	0%	0	0%	32	0%	32	0%	
Данок на добивка	616	3%	840	3%	649	2%	262	1%	
<b>НЕТО ДОБИВКА (НР)</b>	<b>5,784</b>	<b>27%</b>	<b>6,115</b>	<b>25%</b>	<b>4,204</b>	<b>15%</b>	<b>1,015</b>	<b>5%</b>	<b>-75.9%</b>
<b>НЕТО ПРОФИТНА МАРЖА</b>	<b>27.0%</b>		<b>25.0%</b>		<b>15.4%</b>		<b>4.6%</b>		

АМ БРОКЕР АД БИЛАНС НА СОСТОЈБА Структура / опис	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
<b>СРЕДСТВА</b>	<b>19.939</b>	<b>20.550</b>	<b>20.156</b>	<b>21.135</b>
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>318</b>	<b>381</b>	<b>395</b>	<b>355</b>
Недвижности, постројки и опрема	318	335	395	355
Долгорочни побарувања од купувачи		46		
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>19.621</b>	<b>20.169</b>	<b>19.761</b>	<b>20.780</b>
Залихи				
Побарувања од купувачи	15.205	8.055	7.600	6.638
Побарувања за дадени аванси				
Останати тековни средства и АВР	0	5.893	7.250	6.206
Парични средства и парични еквиваленти	4.378	6.222	4.911	7.936
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>19.939</b>	<b>20.550</b>	<b>20.156</b>	<b>21.135</b>
<b>ГЛАВНИНА</b>	<b>12.705</b>	<b>18.721</b>	<b>17.920</b>	<b>18.940</b>
Акционерски капитал	3.075	3.075	3.075	3.075
Резерви	887	887	887	887
Добивка за деловната година		6.016	4.204	1.015
Акумулирана добивка	8.743	8.743	9.754	13.963
<b>НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Долгорочни кредити				
Одложени приходи				
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>7.234</b>	<b>1.829</b>	<b>2.236</b>	<b>2.195</b>
Обврски спрема добавувачи	7.234	1.656	2.137	1.833
Тековен дел на долгорочни кредити		0	0	
Останати краткорочни обврски		172	99	362
<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ</b>	<b>7.234</b>	<b>1.829</b>	<b>2.236</b>	<b>2.195</b>

## 3.1.4. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СИЦ АМ Битола Дооел Битола

СИЦ АМ Битола дооел во 2020 година оствари вкупен приход во износ од 31 мил МКД и позитивен финансиски резултат – нето добивка од 12 мил МКД. Со зголемување на приходите за 7% и зголемување на нето добивката за 106%

СИЦ АМ БИТОЛА БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2020		2020 vs 2019 %
	000 МКД	% нсп							
<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ</b>	<b>22,858</b>	<b>100%</b>	<b>23,395</b>	<b>100%</b>	<b>29,283</b>	<b>100%</b>	<b>31,206</b>	<b>100%</b>	<b>6.6%</b>
Трошоци за вработени	10,484	46%	9,926	42%	10,386	35%	10,347	33%	-0.4%
Оперативни трошоци (ОРЕХ)	5,815	25%	5,607	24%	5,221	18%	6,132	20%	17.5%
Амортизација	782	3%	1,182	5%	762	3%	1,265	4%	66.0%
<b>ВКУПНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>17,081</b>	<b>75%</b>	<b>16,714</b>	<b>71%</b>	<b>16,369</b>	<b>56%</b>	<b>17,744</b>	<b>57%</b>	<b>8.4%</b>
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА</b>	<b>5,777</b>	<b>25%</b>	<b>6,681</b>	<b>29%</b>	<b>12,914</b>	<b>44%</b>	<b>13,462</b>	<b>43%</b>	<b>4.2%</b>
Приходи од дивиденди		0%		0%		0%			
Воредни расходи - донација		0%	-5,552	-24%	-5,710	-19%			
<b>ЕБИТ</b>	<b>5,777</b>	<b>25%</b>	<b>1,129</b>	<b>5%</b>	<b>7,204</b>	<b>25%</b>	<b>13,462</b>	<b>43%</b>	<b>86.9%</b>
<b>ЕБИТДА</b>	<b>6,559</b>	<b>29%</b>	<b>2,310</b>	<b>10%</b>	<b>7,966</b>	<b>27%</b>	<b>14,727</b>	<b>47%</b>	<b>84.9%</b>
Финансиски приход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Финансиски расход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Данок на добивка	631	3%	765	3%	1,360	5%	1,403	4%	
<b>НЕТО ДОБИВКА (NP)</b>	<b>5,146</b>	<b>23%</b>	<b>364</b>	<b>2%</b>	<b>5,844</b>	<b>20%</b>	<b>12,059</b>	<b>39%</b>	<b>106.3%</b>
ОП (%)	25.3%		28.6%		44.1%		43.1%		
<b>НЕТО ПРОФИТНА МАРЖА</b>	<b>22.5%</b>		<b>1.6%</b>		<b>20.0%</b>		<b>38.6%</b>		

ДОНАЦИЈА - 5.552

ДОНАЦИЈА - 5.710

СИЦ АМ БИТОЛА БИЛАНС НА СОСТОЈБА Структура / опис	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
<b>СРЕДСТВА</b>	<b>7,930</b>	<b>8,957</b>	<b>13,323</b>	<b>18,028</b>
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	3,602	2,907	2,175	2,484
Недвижности, постројки и опрема	3,516	2,901	2,175	2,484
Нематеријални средства	85	7	0	0
Долгорочни побарувања од купувачи				
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	4,328	6,050	11,148	15,544
Залихи				
Побарувања од купувачи	82	138	0	0
Останати тековни средства и АВР			96	7,270
Парични средства и парични еквиваленти	4,246	5,912	11,052	8,274
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>7,930</b>	<b>8,957</b>	<b>13,322</b>	<b>18,028</b>
<b>ГЛАВНИНА</b>	6,747	3,119	8,838	15,397
Акционерски капитал (Основна главнина)	310	310	310	310
Резерви	230	230	230	230
Добивка за тековната година	5,146	488	5,844	12,059
Акумулирана добивка	1,061	2,091	2,454	2,798
<b>НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	0	5,500	3,332	1,667
Долгорочни кредити		5,500	3,332	1,667
Одложени приходи				
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	1,182	339	1,152	964
Обврски спрема добавувачи	223	339	174	313
Тековен дел на долгорочни кредити				
Останати краткорочни обврски	959	0	978	651
<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ</b>	<b>1,182</b>	<b>5,839</b>	<b>4,484</b>	<b>2,631</b>

3.1  
ДО

РЕНТ

KFI	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
ROA	65%	5%	44%	67%
ROE	76%	16%	66%	78%

АУТО 1 РЕНТ БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2019		FY 2020		2020 vs 2019 %
	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	
<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ И ПРОИЗВОДИ</b>	<b>2.299</b>	<b>100%</b>	<b>4.010</b>	<b>100%</b>	<b>74,4%</b>
Трошоци за вработени	754	33%	896	22%	18,8%
Оперативни трошоци (ОРЕХ)	1.911	83%	1.051	26%	-45,0%
Амортизација	478	21%	2.063	51%	331,6%
<b>ВКУПНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>3.143</b>	<b>137%</b>	<b>4.009</b>	<b>100%</b>	<b>27,6%</b>
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА</b>	<b>-844</b>	<b>-37%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>-100,1%</b>
Приходи од дивиденди		0%		0%	
Вонредни расходи - донација		0%		0%	
<b>ЕВИТ</b>	<b>-844</b>	<b>-37%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>-100,1%</b>
<b>ЕВИТДА</b>	<b>-366</b>	<b>-16%</b>	<b>2.064</b>	<b>51%</b>	<b>-664,2%</b>
Финансиски приход	0	0%	0	0%	
Финансиски расход	0	0%	0	0%	
Данок на добивка	0	0%	0	0%	
<b>НЕТО ДОБИВКА (НР)</b>	<b>-844</b>	<b>-37%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>-100,1%</b>

АУТО 1 РЕНТ БИЛАНС НА СОСТОЈБА	FY 2019	FY 2020
	000 МКД	000 МКД
<b>СРЕДСТВА</b>	<b>7.288</b>	<b>11.771</b>
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	6.636	11.233
Недвижности, постројки и опрема	6.636	11.233
Нематеријални средства	0	0
Вложувања во подружници		
Долгорочни побарувања од купувачи		
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	653	539
Залихи		
Побарувања од купувачи	100	262
Побарувања за дадени аванси		
Останати тековни средства и АВР	389	45
Парични средства и парични еквиваленти	164	232
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>7.288</b>	<b>11.771</b>
<b>ГЛАВНИНА</b>	-534	-533
Акционерски капитал (Основна главнина)	310	310
Сопствени акции (-)		
Резерви	0	0
Добивка / загуба за тековната година	-844	1
Акумулирана добивка	0	-844
<b>НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	0	0
Долгорочни кредити	0	0
Одложени приходи		
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	7.822	12.304
Обврски спрема добавувачи	6.744	11.097
Обврски за примени аванси		
Краткорочни кредити и позајмици	500	211
Тековен дел на долгорочни кредити		
Останати краткорочни обврски	578	996
<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ</b>	<b>7.822</b>	<b>12.304</b>

-Нетековните средства се во вкупен износ од 11 милиони денари , во најголем дел Основните средства – ВОЗИЛА кои претставуваат предмет на изнајмување и приходи на АУТО 1 РЕНТ кои за 2020 година изнесуваат 4 милиони денари

-Тековните обврски во најголем дел се однесуваат на обврски кон добавувачи – во овој случај кон поврзаниот субјект Аутомакедонија АД кон кого Ауто 1 Рент има обврски од 11 милиони денари за возила

#### 4. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Гледано сумарно, вкупните консолидирани резултати на Групацијата Аутомакедонија во 2020 година, се релативно позитивни. Иако има намалување на вкупните приходи, добивката пред оданочување е скоро на истото ниво гледано поединечно и дури бележи раст на консолидирана основа.

Сепак анализирано оперативно по фирми, додека Аутомакедонија АД, СИЦ АМ Битола, Ауто 1 рент бележат стабилни резултати, АМ брокер иако со намалување на приходите и добивката бележи позитивни резултати, главна причина за загриженост претставува АМ Церт, која во 2020 година работеше со загуба и потребно е подетално согледување и поставеност на организацијата да може да се справи со предизвиците од намалување на деловната активност на соодветен начин преку оптимизација на ресурсите и трошоците.

Во периодот што следи, посветеноста на менаџментот ќе биде особено насочена кон АМЦерт со цел детално да се согледа состојбата и да се преземат мерки за идното успешно работење на компанијата.

##### 4.1. Вонредна состојба COVID -19

Секако, планските проекции за 2020 на менаџментот / изработени кон крајот на 2019 година не ги имаа предвид неочекуваните ефекти, ризици и штети од глобалната пандемија со вирусот COVID – 19.

Директниот ефект се рефлектира преку воведените вонредни состојби од 17.03.2020 година во нашата земја, кои предизвикаа отежнато и одложено реализирање на договорени зделки, намалена мобилност на возните паркови, директно ограничување на времето на работење на фирмите на Аутомакедонија, воведените забрани за движење, воведените заштитни мерки согласно препораките на Владата (редуцирање на физичкото присуство на работници на едно место, набавка и имплементација на средства за заштита, дезинфекција на просторот, овозможување работа од дома за процесите кои тоа го дозволуваат.

Индириктниот ефект се рефлектира преку нарушување на ланецот на набавка на голем дел од компаниите добавувачи на Аутомакедонија од автомобилскиот бизнис и сеуште присутната неизвесност околу динамиката на продолжување на активностите по завршување на вонредните мерки во светот.

## 5. ПЛАНСКИ ПРОЕКЦИИ

По исклучително тешката 2020 година, во која работењето се одвиваше во вонредни околности, очекувањата за 2021 година се дека работите постепено ќе се враќаат во нормала, особено во втората половина на годината.

Следствено се очекува нормализација во поглед на ‘мобилноста‘ на физичките лица и компаниите и раздвижување споредено со 2020 година што ќе придонесе зголемена активност во сервисните центри и станиците за технички преглед. Дополнително, фокусирајќи се на зголемување на продажбата на нови автомобили, потпомогнато со мотивациски програми за вработените, како и маркетиншка промоција на компанијата, се очекува зголемување на обемот на работење и продажна реализација на целокупната палета на производи и услуги на групацијата.

Во таа насока очекувањата за 2021 година се позитивни и согласно интерните анализи и проекции, се очекува пораст на вкупните приходи за 8%, што заедно со предвидената оптимизација на вкупните трошоци на работењето, треба да резултира во зголемена добивка од работењето пред камати, даноци и амортизација за 15%.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД

Скопје